



2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ
2007 - YEAR OF RECORDS

МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ
MACEDONIAN STOCK EXCHANGE



2007 - ГОДИНА НА РЕКОРДИ

2007 - YEAR OF RECORDS

СОДРЖИНА:

Обраќање на извршните директори на Берзата	6
Обраќање на Одборот на директори на Берзата	9

ВОВЕД

Мисија/Визија	12
Профил на Берзата	13

МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ ВО 2007 ГОДИНА

Календар на настани кои ја одбележаа 2007	16
Карактеристики на берзанската 2007 година	18
Тргување со хартии од вредност на Берзата	22
Индекси на Берзата	31
Котација	36
Членство	40
Технологија	41
Нашата регулативна функција	43
Надзор	45
Промоција и публикации	46
Едукација	48
Меѓународна соработка	49
Новите деловни простории	51

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Финансиски извештаи	54
---------------------------	----

ПРИЛОЗИ

Котирани компании на Македонска берза	68
Табеларна статистика од тргувањето со хартии од вредност на Берзата	70
Учество на членките на Берзата во реализираниот промет во 2007 година	73
Промет по членки во 2007 година	74
Членки на Македонска берза (на 31.12.2007 година)	75
Макроекономски податоци	79
Дистрибутери на информации и производи на Македонската берза	80
Нова организација и систематизација на Берзата	82
Контакт	83

CONTENTS:

Foreword by Executive Directors of the Macedonian Stock Exchange	6
Foreword by Board of Directors of the Macedonian Stock Exchange	9

INTRODUCTION

Mission/Vision	12
Company Profile	13

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE IN THE YEAR 2007

Calendar of Events	17
2007 Highlights	18
Trading in Securities	22
Indices of the Macedonian Stock Exchange	31
Listing	36
Membership	40
Technology	41
Our Regulatory Function	43
Supervision	45
Promotion and Publications	46
Education	48
International Cooperation	49
New Business Premises	51

FINANCIAL STATEMENTS

Financial Statements	55
----------------------------	----

APPENDICES

Listed Companies on the Macedonian Stock Exchange	69
Tabular Statistics of the Trading	70
MSE Turnover in 2007 Structured by Members	73
Turnover per Member in 2007	74
Members of the Macedonian Stock Exchange (on December, 31 2007)	75
Macroeconomic Data	79
Data Vendors and Products of the Macedonian Stock Exchange	80
New Organizational Structure of the Macedonian Stock Exchange	82
Contacts	83



ОБРАЌАЊЕ ОД ИЗВРШНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА БЕРЗАТА

2007 година, без дилеми, е година на рекорди на Македонската берза. Листата на „нај...“ за 2007 година е најдолга во историјата на Македонската берза:

- Најголем вкупен годишен промет: 41.702.320.447 денари (околу 682 милиони евра);
- Најголема пазарната капитализација на котираните акции во историјата на Берзата: 113 милијарди денари (околу 1.853 милиони евра);
- Најголем годишен остварен број на трансакции: 141.984 трансакции;
- Најголем годишен промет од класичното тргување на Берзата: 30.404.479.894 денари (околу 497 милиони евра);
- Најголем просечен дневен промет од класично тргување: 123.095.060 денари (околу 2 милиони евра);
- Најголема дневна вредност на главниот индекс на Берзата – МБИ10 од неговото востановување: 10.057,77 индексни поени на 31.08.2007 година;
- Најголем број членки на Берзата во нејзината историја – 22 членки на Берзата;
- Најголем број на вработени лица во историјата на Берзата, бидејќи сме свесни дека вложувањето во човечкиот капитал е гаранција за успешна реализација на сето тоа што денес значи планирана активност.

Зголемената транспарентност во работењето на компаниите котирани на Берзата (како во делот на објавување на информации за финансиското работење на котираните акционерски друштва, така и во делот на објавување на други ценовно чувствителни информации) и дополнителниот прилив на странски портфолио инвеститори предизвикаа понатамошно зголемување на побарувачката за хартии од вредност.

FOREWORD BY EXECUTIVE DIRECTORS OF THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE

There is no dilemma that 2007 was a year of records for the Macedonian Stock Exchange Inc. Skopje (MSE). The list of records in 2007, as compared to the years before, was the longest in the history of the MSE:

- Record annual turnover: MKD41,702,320,447 (around EUR682mil);
- Record market capitalization of listed shares: MKD113 billion (around EUR1,853mil);
- Record annual number of transactions: 141,984;
- Record annual turnover from trading in BEST: MKD30,404,479,894 (around EUR497mil);
- Record daily average turnover from trading in BEST: MKD123,095,060 (around EUR2mil);
- Record daily value of the basic MSE index – MBI-10 since its creation: 10,057.77 points as of August 31, 2007;
- Record number of MSE members: 22;
- Record number of employees, for we are aware that investing in human capital is a guarantee of successful realization of the activities that are formulated in the plans of today.

Increased transparency of the operations of companies listed on the MSE (in respect of both information disclosure on financial operations, as well as disclosure of other price sensitive information), and the further inflow of foreign portfolio investors, caused additional increase in the demand of securities.

In 2007, MSE's operations were determined by multiple factors that mainly had a positive impact on the functioning of the or-

Работењето на Берзата во текот на 2007 година беше определено од повеќе фактори, кои, главно, влијаеја позитивно врз функционирањето на организираниот секундарен пазар на хартии од вредност во Република Македонија. Покрај зголемената транспарентност на котираните компании, за опкружувањето за деловно работење на Берзата особено беше изразено влијанието и на некои други фактори, како што се функционирањето на приватните пензиски фондови во Република Македонија, кои во 2007 година веќе почнаа позабележително да бидат присутни на пазарот на хартии од вредност; натамошното позиционирање на домашните и странските инвеститори во врска со однесувањето на приватните пензиски фондови како нови институционални инвеститори на пазарот; официјалниот почеток со работа на првите инвестициски фондови во Република Македонија; очекувањата на пазарните учесници за стратешки преземања на дел од котираните компании; позначајното учество во прометот на домашните физички лица; усогласувањето на легислативата во земјата и прилагодувањето на пазарниот амбиент кон отпочнатите процеси за интеграција на РМ во Европската Унија; позитивните очекувања на домашните и странските инвеститори; поволниот даночен амбиент; ниската инфлација; стабилниот девизен курс; стабилното економско, политичко и безбедносно опкружување; функционалната институционална пазарна инфраструктура, итн.

Овој извештај ги сублимира и активностите на сите учесници на македонскиот пазар на хартии од вредност - членки на берзата и брокери. За луѓето од оваа индустрија 2007 година ќе биде запаметена како година на напори и на успеси, година во која имаше денови кога и најголемите оптимисти на пазарот беа позитивно изненадени од тоа што се случуваше, но и година во која пазарот се запозна со некои нови искуства што значае корекции на цените на хартиите од вредност со негативен предзнак.

Берзата беше една од главните теми во општеството. Се зборуваше за берзата, се дебатираше дали рационалноста преминува во еуфорија, многумина се обидуваа да го надмудрат пазарот, а берзата влезе во терминологијата на секојдневниот говор.

Од стручен и институционален аспект, во 2007 година Македонска берза АД Скопје беше вклучена во активности на многу полиња. Голем дел од тие активности ги гледаме како развојно вложување во иднината на македонскиот пазар на хартии од вредност. Императив кон кој ќе се стреми Македонската берза АД Скопје е развивање на пазар кој ќе биде во состојба да се соочи со предизвиците на глобализацијата на пазарите на хартии од вредност.

Во овој извештај ќе најдете подетални информации за тоа што беше актуелно во 2007 година, за резултатите од берзанското тргување остварени од страна на членките на Македонската берза и активностите на берзата за исполнување на нејзините заложби за градење на ефикасен, фер и транспарентен пазар на хартии од вредност во Република Македонија.

Елена Јакимовска Петровска
Извршен директор



Иван Штеријев
Главен извршен директор



ganized secondary securities market in the Republic of Macedonia. Apart from increased transparency of the listed companies, the following factors and circumstances had substantial effects on the creation of favorable business environment regarding MSE's operations in 2007: functioning of the private pension funds in the country, which notably increased their presence on the securities market in 2007; further positioning of the local and international investors, against the private pension funds as new institutional investors on the market; official start-up of the first mutual funds in the Republic of Macedonia; expectations of the market participants regarding possible strategic takeovers involving certain listed companies; more significant participation of local private investors in the overall trading on the MSE; adjusting the country's legislation and the market ambiance to the integration processes of the Republic of Macedonia toward the European Union; positive expectations of both local and foreign investors; favorable tax environment; low inflation; stable exchange rate; stable economic, political, and security environment; and functional institutional market infrastructure.

This report is an overview of the activity of all market participants on the Macedonia's securities market – members of the MSE. For the participants in this industry, 2007 will be remembered as a year of efforts and successes, a year that experienced days when even the biggest optimists on the market were overly surprised by what was going on, but also a year in which the market encountered certain new experience in the form of market corrections.

The MSE was one of the main subject matters of the society. It was an issue of discussion and of debates that were looking for an answer of whether rationality had passed into euphoria. Many tried to outwit the market, and the stock exchange terminology entered daily conversations.

From the professional and institutional perspective, in 2007 the MSE took part in a number of activities in many fields. We view a great deal of these activities as a development inclined investment in the Macedonian securities market's future. The imperative of the MSE's efforts is to develop a market that will be able to face the challenges of the securities markets globalization.

In this report you can find more detailed information about the actual developments in 2007, about the results of the trading that took place on the MSE by the participation of its members, and about the MSE's activities toward fulfilling its commitment for building an efficient, fair, and transparent securities market in the Republic of Macedonia.

Elena Jakimovska Petrovska
Executive Officer



Ivan Steriev
Chief Executive Officer



**ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА:**

Г-ѓа Лидија Трајковиќ, претседател

Г-дин Кирил Митровски, член

Г-дин Драги Тасевски, член

Г-дин Љупчо Пецев, независен член

Г-дин Кристијан Поленак, независен член

Г-дин Јане Миљовски, независен член

Г-дин Иван Штеријев,
извршен член, главен извршен директор

Г-ѓа Елена Јакимовска Петровска,
извршен член, извршен директор

BOARD OF DIRECTORS OF THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE:

Ms. Lidija Trajkovic, President

Mr. Kiril Mitrovski, member

Mr. Dragi Tasevski, member

Mr. Ljupco Pecev, independent member

Mr. Kristijan Polenak, independent member

Mr. Jane Miljovski, independent member

Mr. Ivan Steriev, executive member, Chief Executive Officer

Ms. Elena Jakimovska Petrovska, executive member,
Executive Officer

ОБРАЌАЊЕ ОД ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА БЕРЗАТА

Со оглед на едностепениот систем на управување, Одборот на директори, како орган на управување на Македонската берза АД Скопје има најшироки овластувања во управувањето на Берзата во рамките на предметот на нејзиното работење. Одборот на директори во текот на 2007 година своите активности ги вршеше во рамките на надлежностите што ги има согласно Законот за трговски друштва, Законот за хартии од вредност, Статутот и другите акти на Берзата.

Во 2007 година Одборот на директори на Берзата одржа 23 седници, на кои беа разгледани 142 прашања од дневниот ред, беа донесени голем број одлуки и заклучоци, а беа усвоени и неколку значајни информации за состојбите на пазарот на хартии од вредност во Република Македонија и работењето на Берзата во 2007 година.

Одборот на директори на Берзата донесе повеќе одлуки кои се однесуваат на нормативното уредување на тргувањето со хартии од вредност на Берзата, котацијата на хартиите од вредност, членството во Берзата, надзорот врз тргувањето со хартии од вредност, меѓународната соработка и организациската поставеност на Берзата.

Во своето работење Одборот на директори постојано се раководеше од начелото за обезбедување ефикасно, транспарентно и сигурно функционирање на организираниот секундарен пазар на хартии од вредност во Република Македонија, што ќе продолжи да биде основен принцип и за идното работење на Берзата.

FOREWORD BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE

Regarding the one-tiered governance system of the MSE, its Board of Directors, in the capacity of a governing body, is empowered by the most extensive governing authorities that fall within the scope of the company's business. In 2007, the Board of Directors was acting within its powers, further to its authorization deriving from the Company Law and the Securities Law, as well as further to the MSE's Charter and other MSE's Regulations.

In 2007, MSE's Board of Directors held 23 sessions, reviewing 142 agenda items, adopting numerous resolutions and conclusions, and approving several important information reports concerning the securities market developments in the Republic of Macedonia, and the MSE's operations in 2007.

The Board of Directors adopted many resolutions in the domain of regulations, concerning securities trading on the MSE, listing requirements, MSE membership, supervision of the trading, international cooperation, and MSE's organizational structures.

The Board of Directors' performance was at all times guided by the principle of ensuring efficient, transparent, and safe functioning of the organized secondary securities market in the Republic of Macedonia, a principle that will ultimately keep on guiding all MSE's operations in the future.



ВОВЕД INTRODUCTION

МИСИЈА/ВИЗИЈА | MISSION/VISION

Мисија на Македонската берза АД Скопје е да обезбеди ефикасно, транспарентно и сигурно функционирање на организираниот секундарен пазар на хартии од вредност во Република Македонија преку постојано настојување да им обезбеди на сите инвеститори влез, односно излез од сите финансиски инструменти со кои се тргува на различните берзански пазари по фер пазарна цена, со единствена цел да помогне во градењето доверба во македонскиот пазар на хартии од вредност.

Имајќи го предвид вкупното опкружување, ова подразбираа промени и усогласување на нормативните акти и практиката во сферата на македонскиот пазар на хартии од вредност со принципите и легислативата на ЕУ. Тоа претпоставува прилагодување на работењето на пазарните учесници кон ова ново опкружување и постапна подготовка за соочување на македонскиот пазар на хартии од вредност со конкуренција на повеќе нивоа, како и негово подготвување за вклучување во регионалните берзански интеграции. Затоа, во наредниот период приоритет ќе биде развојот на Македонската берза во добро организиран и модерен секундарен пазар на хартии од вредност, кон кој и натаму ќе гравитираат мнозинството домашни инвеститори, како и странските инвеститори кои одлучиле да вложуваат на „пазарите во појавување“. Берзата мора да креира механизми, процедури и проекти, со чија реализација ќе биде во состојба да го поднесе притисокот на конкуренцијата што ќе се создаде поради процесите на интеграција на земјата во ЕУ. Тоа подразбира дизајнирање на стратегијата за подобрување на нивото на понудата на пазарот преку задржување на котираните компании, кои својот деловен интерес ќе го идентификуваат во котација на Берзата и котација на нови компании на Берзата, односно, развивање на нови финансиски инструменти, кои ќе можат да ја апсорбираат веќе нараснатата побарувачка на пазарот.



The mission of the Macedonian Stock Exchange AD Skopje is to ensure efficient, transparent, and safe functioning of the organized secondary securities market in the Republic of Macedonia, by making permanent efforts to provide all investors with an entry to, i.e. an exit from, all financial instruments available for trading on different stock exchange markets at a fair market price, with a view to building trust in the Macedonia's securities market.

Having in mind the existing environment, this supposes changes in the Macedonian legislation and practice in the field of securities trading, and their alignment with the principles and regulations of the EU. Therefore, adjustment of the market participants' operations to the demands of the changing environment will be inevitable, as well as progressive preparations for enabling the Macedonian securities market to face the competition on multiple levels, and to take part in the regional stock exchange integrations.

In that respect, the priority in the forthcoming period will be to further develop the MSE to the level of a well organized and modern secondary securities market that will further attract the bulk of local investors, as well as foreign investors devoted to investing in emerging markets. The MSE must create mechanisms and procedures, and carry out projects, which will allow it to stand the pressure of the competition appearing as a result of the integration processes of the country in the EU. This calls for working out a strategy for improving the supply level of the market, via retaining the listed companies that will identify their business interest in the face of stock exchange listing, i.e. via attracting new listings, as well as through developing new financial instruments that will be able to absorb the already increased demand on the market.

ПРОФИЛ НА БЕРЗАТА

Македонската Берза АД Скопје е основана во 1995 година и работи како акционерско друштво во приватна сопственост.

Основните принципи врз кои се темели работењето на Берзата се почитувањето на законските и подзаконските акти во Република Македонија од областа на хартиите од вредност, како и обезбедувањето фер, ефикасно и транспарентно функционирање на пазарот на хартии од вредност.

Полн назив на Берзата	МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ
Скратен назив на Берзата	МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД Скопје
Единствен матичен број на субјектот	5062608
Датум на основање	13.09.1995 година
Прв ден на тргување	28.03.1996 година
Основна главнина	1.695.029,03 Евра
Број на издадени акции	2.792 обични акции
Номинална вредност на акција	607,10 Евра
Акционери	Домашни и странски физички и правни лица (заедно со поврзаните лица ниту еден акционер не може да поседува повеќе од 10%)
Број на акционери на 31.12.2007 година	20 акционери
Број на вработени лица во Берзата на 31.12.2007 година	18 лица
Седиште	Орце Николов бр.75 1000 Скопје
Членство во меѓународни асоцијации	FEAS – од 1996 година полноправна членка FESE - од 2005 година дописна членка

Берзата, во рамките на своето работење, врши активности преку кои обезбедува:

- собирање на понуди за купување и продавање на хартии од вредност;
- пазарно формирање на цените на хартиите од вредност со кои се тргува на Берзата;

COMPANY PROFILE

The Macedonian Stock Exchange Inc. Skopje was founded in 1995, and has since been operating as a joint stock company in private ownership.

The fundamental principles, in which the Macedonian Stock Exchange operations are embedded, are to comply with the laws and by-laws of the Republic of Macedonia in the field of securities, and to ensure fair, efficient, and transparent functioning of the securities market.

Full name	MACEDONIAN STOCK EXCHANGE Inc. Skopje
Abridged name	MACEDONIAN STOCK EXCHANGE
Registration number	5062608
Founding date	September 13, 1995
First trading date	March 28, 1996
Charter capital	EUR 1,695,029.03
Number of outstanding shares	2,792 common shares
Nominal value per share	EUR 607.10
Shareholders	Local and foreign individuals and legal entities (an individual shareholder, jointly with related persons, may not hold more than 10%).
Number of shareholders as of December 31, 2007	20
Number of employees as of December 31, 2007	18
Registered office	Orce Nikolov 75, 1000 Skopje
Membership in international organizations	FEAS –since 1996, full member FESE – since 2005, corresponding member

The scope of operations of the MSE includes the following:

- collection of offers to buy and sell securities;
- market formation of the prices of securities traded on the MSE;
- execution of trades in securities;

- склучување на трговски трансакции со хартиите од вредност;
- утврдување и известување за склучените трговски трансакции со хартии од вредност;
- почитување од страна на членките на Берзата на правилата и стандардите на Берзата, одредбите од Законот за хартии од вредност и правилниците донесени врз основа на законот;
- заштита на интересите на инвеститорите во хартии од вредност;
- прием на хартиите од вредност за тргување на Берзата, вклучувајќи го котирањето на хартии од вредност;
- информирање на јавноста за прашањата значајни за работењето на Берзата;
- издавање на книги, брошури, стручни списанија, видеокасети, компакт дискови и други публикации; и
- организирање советувања, семинари и други облици на едукативно советување.

Органи на управување на Берзата се:

- Собранието на акционери на Берзата
- Одборот на директори

Други органи на Берзата, кои помагаат во извршувањето на нејзините надлежности се:

- Комисијата за котација на хартии од вредност
- Дисциплинската комисија
- Комисијата за арбитража

Заклучно со месец март 2008 година, акционери на Берзата со повеќе од 5 проценти учество во основната главнина се:

Акционер:	% на учество во основната главнина
Фершлед Брокер АД Скопје	9,96
ТТК Банка АД Скопје	9,96
Бро-Дил АД Скопје	7,74
Комерцијална банка АД Скопје	6,09
НЛБ Тутунскаброкер АД Скопје	6,09
Инвестброкер АД Скопје	6,02
Стопанска банка АД Скопје	6,02
Поштел Брокер АД Скопје	6,02
Инвестбанка АД Скопје	5,30
Силекс банка АД Скопје	5,30
Универзална Инвестициона банка АД Скопје	5,30
Еуросити Консалтинг ДООЕЛ Скопје	5,30
Охридска банка АД Охрид	5,30
МАК Брокер АД Скопје (во ликвидација)	5,30

Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје го сочинуваа:

Неизвршни членови: Лидија Трајковиќ (претседател), Кирил Митровски, Драги Тасевски

Независни членови: проф. д-р Јане Миљовски, Љупчо Пецев, Кристијан Поленак

Извршни членови: Иван Штеријев, главен извршен директор, Елена Јакимовска Петровска, извршен директор.

- clearance and reporting of the realized transactions in securities;
- compliance with the rules and standards of the MSE, provisions from the Law on Securities and the regulations adopted hereunder by the MSE members;
- protection of the interests of investors with respect to securities;
- admission of securities for trading on the MSE, including listing of securities;
- informing the public on issues relevant for the operation of the MSE;
- publishing books, brochures, professional magazines, video tapes, compact discs, and other publications; and
- organizing professional meetings, seminars, and other forms of educative sharing of experience.

MSE's governing bodies include:

- Shareholders' Assembly
- Board of Directors

Other bodies of the MSE, assigned to assist the operations that are within the scope of MSE's authorities are:

- The Listing Committee
- The Disciplinary Committee
- The Arbitration Committee

Up to March 2008, MSE's shareholders participating in the charter capital with more than 5% were:

Shareholder:	% in the charter capital
Fersped Broker AD Skopje	9,96
TTK Banka AD Skopje	9,96
Bro-Dil AD Skopje	7,74
Komercijalna Banka AD Skopje	6,09
NLB Tutunskabroker AD Skopje	6,09
Investbroker AD Skopje	6,02
Stopanska Banka AD Skopje	6,02
Postel Broker AD Skopje	6,02
Investbanka AD Skopje	5,30
Sileks Banka AD Skopje	5,30
Univerzalna Investiciona Banka AD Skopje	5,30
Eurosiiti Konsalting DOOEL Skopje	5,30
Ohridska Banka AD Ohrid	5,30
MAK Broker AD Skopje (under liquidation)	5,30

MSE's Board of Directors was constituted of the following members:

Non-executive members: Lidija Trajkovic (President), Kiril Mitrovski, Dragi Tasevski

Independent members: Jane Miljovski, PhD, Ljupco Pecen, Kristijan Polenak

Executive members: Ivan Steriev, Chief Executive Officer, Elena Jakimovska Petrovska, Executive Officer.



**МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ
ВО 2007 ГОДИНА**

**MACEDONIAN STOCK EXCHANGE
IN THE YEAR 2007**

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ КОИ ЈА ОДБЕЛЕЖАА 2007

01.01.2007	Почеток на важење на Кодексот за корпоративно управување на котираните акционерски друштва
10.02.2007	Почеток на примена на новите Правила за котација и воведување на пазарниот подсегмент Супер котација на Официјалниот пазар
12.02.2007	Четири котирани друштва одлучија да котираат на нововедениот потсегмент Супер котација – Бетон АД Скопје, Комерцијална банка АД Скопје, Инвестбанка АД Скопје, Топлификација АД Скопје
15.03.2007	Стапија во сила новите Правила за членство на Берзата, Правилата за арбитража и Правилата за однесување и дисциплина
29-31 Март 2007	Се одржа Осмата годишна конференција во организација на Македонска берза АД Скопје
19-21 Април 2007	Средба на берзите од Југоисточна Европа и иницијатива за определување на можните насоки за идна соработка на берзите од регионот
07.05.2007	Почеток на примена на новините во Процедурите за тргување на Македонската берза и новата одлука за утврдување на ценовни ограничувања при тргувањето со хартии од вредност со примена на концептот на „базна цена“ и „минимална прифатлива количина“
10.05.2007	Собрание на акционери на Македонска Берза АД Скопје
10.05.2007	Претседателот на Владата на Република Македонија, г-дин Никола Груевски оствари работна посета на Македонска берза АД Скопје
14.06.2007	Прв состанок на Одборот на директори на Берзата во нов состав на Одборот
15.06.2007	Комисијата за берзански индекс изврши редовна ревизија на индексот МБИ10, за прв пат со изменета методологија за пресметување, со воведено ограничување за максималниот износ на уделот на една акција во индексот од 25%
18.06.2007	Пресметување и објавување на нов индекс на Македонска берза, Индекс на Јавно поседувани акционерски друштва МБИД
06.07.2007	Објавена публикацијата Факти за котирани друштва 2006/2007, изработена од Македонската берза (електронско издание)
10. 07.2007	Доделување на награда на најдобриот учесник во проектот Студентска берза за учебната 2006/2007 година
08.08.2007	Почеток на примена на новите Правила за тргување
31.08.2007	Највисока вредност на индексот МБИ-10 = 10.057,77 индексни поени
03.09.2007	Три нови брокерски куќи примени во членство на Берзата: ВИП АД Скопје, Сензал Скопје АД Скопје и Публикум АД Скопје
01.10.2007	Почеток на третиот циклус на проектот Студентска берза
10.10.2007	Промоција на проектот “МБ Монитор” – неделен берзански веб магазин
15.10.2007	Прв ден на работење во новите деловни простории на Берзата
16.10.2007	Најголем остварен дневен промет од 1.751.639.797,81 денари
31.10.2007	Нова брокерска куќа примена во членство на Берзата: Динев брокер АД Скопје
13.11.2007	Промоција на Прирачникот за корпоративно управување во македонските акционерски друштва
19.11.2007	Прва јавна берзанска аукција за големи пакети на акции согласно новите правила за тргување
27.11.2007	Нова брокерска куќа примена во членство на Берзата: Ауцтор Брокери АД Скопје
10.12.2007	Трајно исклучување на Мак-Брокер АД Скопје од членство на Берзата
20.12.2007	Потпишан Меморандумот за партнерство помеѓу Белградска, Македонска, Загребска и Љубљанска берза
24.12.2007	Нова брокерска куќа примена во членство на Берзата: Бета Брокер АД Скопје

CALENDAR OF EVENTS

January 1, 2007	Comes into effect the Corporate Governance Code for Listed Joint Stock Companies
February 10, 2007	Starts the implementation of the new Listing Rules, and a new market sub-segment, Super Listing, is brought forward on the Official Market
February 12, 2007	Four listed companies decide to be listed on the newly introduced sub-segment i.e. on the Super Listing: Beton AD Skopje, Komercijalna Banka AD Skopje, Investbanka AD Skopje, and Toplifikacija AD Skopje
March 15, 2007	Come into effect the new Membership Rules, Arbitration Rules, and Disciplinary Rules of the MSE
March 29-31, 2007	The 8th Annual Conference organized by the MSE is held in Ohrid
April 19-21, 2007	Meeting of the South East European stock exchanges, and initiative for determining possible frameworks for future cooperation of the stock exchanges in the region
May 7, 2007	Starts the implementation of the new provisions of the MSE Trading Procedures, and the new Resolution for Setting Price Restrictions in Securities Trading, by implementing the concepts of "basic price" and "minimum acceptable quantity"
May 10, 2007	General Meeting of Shareholders of the MSE
May 10, 2007	The President of the Government of the Republic of Macedonia, Mr. Nikola Gruevski, visits the MSE
June 14, 2007	First meeting of the new MSE Board of Directors
June 15, 2007	The MSE Index Commission makes a regular revision of the MBI-10 index, by implementing for the first time the amended Calculation Methodology, which introduces a restriction of the maximum participation of an individual share in the Index to 25%
June 18, 2007	The new index of the MSE, the Index of Publicly Held Joint Stock Companies – MBID, is calculated and published for the first time
July 6, 2007	Publishing of the brochure Fact Book on Listed Companies 2006/2007 that has been prepared by the MSE (an electronic edition)
July 10, 2007	Prize award to the best participant in the project Students' Stock Exchange for the school year 2006/2007
August 8, 2007	Starts the implementation of the new Trading Rules
August 31, 2007	The MBI-10 index reaches its peak value of 10,057.77 points
September 3, 2007	Three new brokerage houses are accepted to MSE membership: VIP AD Skopje, Senzal Skopje AD Skopje, and Publikum AD Skopje
October 1, 2007	Starts the third series of the Students' Stock Exchange project
October 10, 2007	Promotion of the project "MB Monitor" – a weekly stock exchange web magazine
October 15, 2007	First day of the MSE in its new business premises
October 16, 2007	The daily turnover reaches its peak amount of MKD1,751,639,797.81
October 31, 2007	A new brokerage house is accepted to MSE membership: Dinev Broker AD Skopje
November 13, 2007	Promotion of the Corporate Governance Manual for Macedonian Joint Stock Companies
November 19, 2007	First auction with big share packages in accordance to the new Trading Rules
November 27, 2007	A new brokerage firm is accepted to MSE membership: Auctor Brokeri AD Skopje
December 10, 2007	Mak-Broker AD Skopje is permanently excluded from MSE membership
December 20, 2007	The Belgrade, Macedonian, Zagreb, and Ljubljana stock exchanges sign a Partnership Memorandum in Skopje
December 24, 2007	A new brokerage house is accepted to MSE membership: Beta Broker AD Skopje

КАРАКТЕРИСТИКИ НА БЕРЗАНСКАТА 2007 ГОДИНА

- Вкупниот промет (тргување во БЕСТ, блок трансакции и јавни берзански аукции) во 2007 година изнесуваше 41.702.320.447 денари (околу 682 милиони евра), што е за 34,45 % повеќе во споредба со 2006 година;
- Остварениот промет на тргување во системот БЕСТ изнесуваше 30.404.479.894 денари¹ (околу 496,9 милиони евра), што е за 181,66% повеќе во споредба со 2006 година;
- Прометот остварен со акции (котиран и некотиран) во 2007 година изнесуваше 28.844.638.931 денари (околу 471,4 милиони евра), што е за 236,78% повеќе во споредба со 2006 година;
- Во 2007 година е остварен промет со обврзници од 1.559.840.963 денари (околу 25,4 милиони евра), што е за 30,05% помалку во споредба со 2006 година;
- Остварени се продажби на акции и удели по пат на јавни берзански аукции во вкупна вредност од 96.326.524 денари (околу 1,5 милиони евра), што е за 98,45% помалку во споредба со 2006 година;
- Во 2007 година на Берзата се пријавени 116 блок трансакции во вкупна вредност од 11.201.514.029 денари (околу 183,06 милиони евра), што е за 19,82% помалку во споредба со 2006 година;
- Во структурата на прометот од класичното тргување доминираат трансакциите склучени на Официјалниот пазар со учество од 48,15% вкупниот промет на Берзата во 2007 година;
- На крајот на 2007 година на котација на Официјалниот пазар беа котиран и акции на 38 друштва;
- Пазарната капитализација на 28.12.2007 на котираните акции достигна 113 милијарди денари (околу 1.853 милиони евра) и бележи пораст од 122,45%, додека пазарната капитализација на обврзниците достигна 20.3 милијарди денари (331.6 милиони евра) што претставува опаѓање за 9,48% во споредба со 2006 година;

¹ При пресметување на "класичното тргување" на Берзата не се вклучени прометите остварени на јавните берзански аукции и пријавените блок трансакции.

2007 HIGHLIGHTS

- The total turnover (that included trading in the BEST system, block transactions, and government auctions) in 2007 reached MKD41,702,320,447 (around EUR682mil), which was an increase of 34.45% as compared to 2006;
- The turnover of trading in the BEST system was MKD30,404,479,894 (around EUR 496.9mil), accounting for an increase of 181.66% as compared to 2006;
- The turnover of traded shares (both on- and off-listing) reached MKD28,844,638,931 (around EUR471.4mil), which was a rise of 236.78% as compared to 2006;
- In 2007, the turnover of traded bonds amounted to MKD1,559,840,963 (around EUR25.4mil), which was a decline of 30.05% as compared to 2006;
- In 2007, the sale of shares and stakes via government auctions made up a total amount of MKD96,326,524 (around EUR1.5mil), a sum that accounted for a 98.45% drop as compared to 2006;
- In 2007, 116 block transactions, amounting to a total of MKD11,201,514,029 (around EUR183.06mil), were registered on the MSE, which was 19.82% less as compared to 2006;
- The turnover structure in the domain of BEST trading was dominated by transactions concluded on the Official Market that participated with 48.15% in the total MSE turnover in 2007;
- At the end of 2007, shares of 38 companies were listed on the Official Market;
- On December 28, 2007, the market capitalization of listed shares reached MKD113bln (around EUR1,853mil), accounting for a 122.45% growth, whereas the market capitalization of bonds summed up to MKD20.3bln (or EUR331.6mil), which was a 9.48% drop as compared to 2006;

¹ The calculations of "classical trading" on the MSE, i.e. trading through its BEST system, do not include the turnover realized through public auctions, and registered block transactions.



- Зголемена транспарентност во работењето на компаниите котирали на Берзата, како во делот на објавување на информации за финансиското работење на котираните акционерски друштва, така и во делот на објавување на други ценовно чувствителни информации;
- Од вкупниот промет остварен на Берзата во 2007 година, 19.588.531.415 денари (319.551.899 евра) или 50,67% припаѓаат на прометот остварен преку купување на хартии од вредност од страна на странските инвеститори, додека 7.313.287.684 денари (119.303.225 евра) или 18,92% остварени се преку продавање на хартии од вредност на странските инвеститори на домашниот пазар (вкупниот промет е без блок трансакцијата на ЕСМ од јануари 2007 година);
- Во 2007 година Берзата оствари вкупен приход во износ од 348.726.694 денари и иститот е за 103% повисок во однос на остварениот во 2006 година. Ова зголемување на приходот се должи, најнапред, на зголемувањето на приходот од надоместокот за тргување;
- Вкупните расходи во 2007 година изнесуваат 87.085.625 денари и истите се, номинално, повисоки за 26% од остварените во 2006 година, кога изнесувале 69.082.705 денари. Во зголемувањето на трошоците најголем дел отпаѓа на зголемувањето на регулаторниот трошок на Берзата;
- Добивката по оданочување за 2007 година е во висина од 229,3 милиони денари со следниот предлог за нејзина распределба: 172 милиони денари за дивиденда, 1 милион денари награда за вработените и 56,3 милиони денари нераспределена добивка.
- The transparency of operations of the companies listed on the MSE, in respect of both information disclosure on financial operations, and disclosure of other price sensitive information, increased in 2007;
- From the total MSE turnover in 2007, MKD19,588,531,415 (EUR319,551,899) or 50.67% fell under the category of turnover realized from securities purchased by foreign investors, whereas MKD7,313,287,684 (EUR119,303,225) or 18.92% were realized from selling securities to foreign investors on the local market (the total turnover does not include the block transaction of ESM effectuated in January, 2007);
- In 2007, MSE's revenue summed up to MKD348,726,694, accounting for a rise of 103% as compared to 2006. This growth was mostly based in the increase of revenue earned from the trading fees;
- In 2007, MSE's expenses amounted to MKD87,085,625, showing a nominal increase of 26% as compared to 2006, when this amount was MKD69,082,705. This growth was mostly based in the increase of fees that MSE pays to the regulatory body;
- In 2007 MSE's profit before tax reached MKD229.3mil. The proposed distribution structure was as follows: MKD172mil for dividends, MKD1mil. financial incentive for the employees, and MKD56,3mil undistributed profit.

Податоците за резултатите од тргувањето и работењето на Берзата во 2006 и 2007 година се прикажани во наредната табела

	2006	2007	% ПРОМЕНА
ПРОМЕТ (денари)			
КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ	10.794.815.753	30.404.479.894	▲ 181,66%
АКЦИИ	8.564.838.251	28.844.638.931	▲ 236,78%
ОБВРЗНИЦИ	2.229.977.502	1.559.840.963	▼ 30,05%
ПРОСЕЧЕН ДНЕВЕН ПРОМЕТ (денари)	42.836.570	123.095.060	▲ 187,36%
ПРОСЕЧЕН ДНЕВЕН БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ	208	574	▲ 175,96%
БЛОК ТРАНСАКЦИИ	13.970.939.088	11.201.514.029	▼ 19,82%
ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ	6.237.256.707	96.326.524	▼ 98,45%
ДРУГИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	14.921.940	-	-
ВКУПНО	31.017.933.488	41.702.320.447	▲ 34,45%
БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ			
КЛАСИЧНО ТРГУВАЊЕ	52.326	141.858	▲ 171,10%
БЛОК ТРАНСАКЦИИ	204	116	▼ 43,14%
ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ	399	10	▼ 97,49%
ДРУГИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1	-	-
ВКУПНО	52.930	141.984	▲ 168,25%
ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА (денари)			
ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА АКЦИИ	86.482.150.528	288.765.400.791	▲ 233,90%
БЕРЗАНСКА КОТАЦИЈА-АКЦИИ	51.021.283.559	113.499.105.893	▲ 122,45%
ПАЗАР НА ЈАВНО ПОСЕДУВАНИ ДРУШТВА	35.460.866.969	175.266.294.898	▲ 394,25%
МБИ-10	3.702,54	7.740,79	▲ 109,07%
МБИД	-	8.413,56	▼ *15,86%
ОМБ	99,06	105,58	▲ 6,58%
БРОЈ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА	43	38	▼ 11,63%

* Индексот на јавно поседувани друштва е воведен од 18.06.2007 година со базна вредност од 10.000 индексни поени.

	2006	2007
ВКУПНИ РАСХОДИ	69.082.705	87.085.625
ВКУПНИ ПРИХОДИ	172.064.861	348.726.694
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	102.982.156	261.641.070
ДАНОК НА ДОБИВКА	16.134.637	32.388.670
ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	86.847.519	229.252.400

The following table summarizes data on the results of the MSE trading in 2006 and 2007

	2006	2007	% CHANGE
TURNOVER (MKD)			
TRADING IN BEST	10.794.815.753	30.404.479.894	▲ 181,66%
SHARES	8.564.838.251	28.844.638.931	▲ 236,78%
BONDS	2.229.977.502	1.559.840.963	▼ 30,05%
DAILY AVERAGE TURNOVER (MKD)	42.836.570	123.095.060	▲ 187,36%
DAILY AVERAGE NUMBER OF TRANSACTIONS	208	574	▲ 175,96%
BLOCK TRANSACTIONS	13.970.939.088	11.201.514.029	▼ 19,82%
GOVERNMENT AUCTIONS	6.237.256.707	96.326.524	▼ 98,45%
OTHER SECURITIES	14.921.940	-	-
TOTAL	31.017.933.488	41.702.320.447	▲ 34,45%
NUMBER OF TRANSACTIONS			
TRADING IN BEST	52.326	141.858	▲ 171,10%
BLOCK TRANSACTIONS	204	116	▼ 43,14%
GOVERNMENT AUCTIONS	399	10	▼ 97,49%
OTHER SECURITIES	1	-	-
TOTAL	52.930	141.984	▲ 168,25%
MARKET CAPITALIZATION (MKD)			
MARKET CAPITALIZATION OF SHARES	86.482.150.528	288.765.400.791	▲ 233,90%
LISTED SHARES	51.021.283.559	113.499.105.893	▲ 122,45%
PUBLICLY HELD COMPANIES	35.460.866.969	175.266.294.898	▲ 394,25%
MBI-10	3.702,54	7.740,79	▲ 109,07%
MBID	-	8.413,56	▼ *15,86%
OMB	99,06	105,58	▲ 6,58%
NUMBER OF LISTED SECURITIES	43	38	▼ 11,63%

* Index of Public held companies (MBID) was introduced on 18.06.2007 with basic value of 10.000 points.


	2006	2007
EXPENSES	69.082.705	87.085.625
REVENUE	172.064.861	348.726.694
PROFIT BEFORE TAX	102.982.156	261.641.070
CORPORATE TAX	16.134.637	32.388.670
NET PROFIT	86.847.519	229.252.400

ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА БЕРЗАТА

TRADING IN SECURITIES

ВКУПЕН ПРОМЕТ И БРОЈ НА ТРАНСАКЦИИ ПО ГОДИНИ


TOTAL TURNOVER AND NUMBER OF TRANSACTIONS PER YEARS



СТРУКТУРА НА ВКУПЕН ПРОМЕТ ВО 2007

TURNOVER STRUCTURE IN 2007

Пазарен сегмент/ Market Segment	Промет во денари/ Turnover (MKD)	Промет во ЕВРА/ Turnover (Eur)	%	Број на трансакции/ Number of Transactions
ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР/ OFFICIAL MARKET	20.079.421.764	328.203.122	48,15	95.892
РЕДОВЕН ПАЗАР/ REGULAR MARKET	10.325.058.130	168.764.168	24,76	45.966
БЛОК ТРАНСАКЦИИ/ BLOK TRANSACTIONS	11.201.514.029	183.063.537	26,86	116
ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ/ GOVERNMENT AUCTIONS	96.326.524	1.574.405	0,23	10
ВКУПНО/TOTAL	41.702.320.447	681.605.231	100,00	141.984




Официјален пазар	48,15%	Official market	48,15%
Редовен пазар	24,76%	Regular market	24,76%
Блок трансакции	26,86%	Blok transactions	26,86%
Јавни берзански аукции	0,23%	Government auctions	0,23%

**ПРОМЕТ ПО ПАЗАРНИ СЕГМЕНТИ ВО 2007
БЕЗ БЛОКОВИ**
**TURNOVER BY MARKET SEGMENTS IN 2007 WITHOUT
BLOCK TRANSACTIONS**

Денари/MKD

Месец / Month	Официјален пазар / Official Market		Редовен пазар / Regular Market	
	Супер котација/ Super Listing	Берзанска котација/ Exchange Listing	Јавно поседувани друштва/ Market of Publicly Held Companies	Слободен пазар/ Free market
Јануари / January	0	606.351.198	52.896.218	16.287.509
Февруари / February	258.821.747	1.012.860.009	205.014.403	69.879.789
Март / March	376.200.791	1.724.054.239	349.148.667	293.635.285
Април / April	461.841.235	2.197.261.454	1.023.583.634	260.938.611
Мај / May	669.761.781	2.141.463.683	1.025.104.451	99.670.448
Јуни / June	309.010.493	784.007.082	349.129.498	89.511.211
Јули / July	414.900.940	699.506.074	318.376.962	150.055.675
Август / August	421.019.515	2.243.723.310	428.428.923	90.842.394
Септември / September	455.236.600	1.587.122.824	708.314.386	658.730.054
Октомври / October	383.528.680	1.292.837.871	835.560.936	2.559.822.107
Ноември / November	340.698.164	1.050.393.297	258.281.255	39.015.844
Декември / December	168.386.900	480.433.876	293.303.208	149.526.662


Милиони Денари
MKD mil

СТРУКТУРА НА ПРОМЕТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ BO 2007

TURNOVER BY TRADED INSTRUMENTS IN 2007

Денари/MKD

Месец/Month	Официјален пазар/Official Market			Редовен пазар/Regular Market		
	Акции / Shares	Обврзници / Bonds	Блокови / Block Transactions	Акции / Shares	Обврзници / Bonds	Блокови / Block Transactions
Јануари / January	545.424.942	60.926.256	42.750.000	69.183.727	0	3.504.899.051
Февруари / February	1.205.166.009	66.515.747	201.790.756	274.894.192	0	191.623.489
Март / March	1.958.762.471	141.492.559	280.470.284	642.783.952	0	89.660.588
Април / April	2.449.628.322	209.474.367	645.672.551	1.284.522.245	0	136.757.439
Мај / May	2.686.365.869	124.859.595	0	1.124.774.899	0	352.787.635
Јуни / June	946.808.736	146.208.839	142.046.460	438.640.709	0	0
Јули / July	1.018.548.995	95.858.019	1.125.403.720	468.432.637	0	154.343.796
Август / August	2.606.529.040	58.213.785	37.088.000	519.271.317	0	217.888.200
Септември / September	1.930.555.929	111.803.495	179.994.628	1.367.044.440	0	44.253.684
Октомври / October	1.292.250.384	384.116.167	1.384.990.312	3.395.383.043	0	204.193.723
Ноември / November	1.302.391.103	88.700.358	193.686.099	297.297.099	0	1.768.043.030
Декември / December	577.149.001	71.671.775	0	442.829.870	0	303.170.585



ТРГОВСКИ СИСТЕМ И ПРАВИЛА ЗА ТРГУВАЊЕ

На Берзата се тргува со финансиски инструменти, кои согласно Законот за хартии од вредност се дефинирани како хартии од вредност кои се котирали на Берзата, односно регистрирани на некој од пазарните сегменти на Берзата и за чие тргување Берзата обезбедува соодветна системска и организациска поддршка.

Тргувањето со хартии од вредност е целосно автоматизирано и истото се одвива преку берзанскиот електронски систем за тргување „БЕСТ“. Тргувањето се одвива „далечински“, при што сите брокери се електронски поврзани од своите деловни простории со централниот компјутерски систем лоциран во Берзата. БЕСТ системот е отворен за работа за членките на Берзата секој ден на тргување (од понеделник до петок), во времетраењето на фазите на тргување (од 9:00 до 12:00 часот). БЕСТ системот се заснова на системот на налози, согласно моделот на континуирано наднавање и употреба на методата на компјутерско усогласување на цените на хартиите од вредност.

Тргувањето на електронскиот систем за тргување може да се извршува преку еден од следните два режими, кои коегзистираат на пазарот и се заемно комплементарни :

- режим на „фиксинг“ - кој им овозможува на членките на Берзата во системот да внесуваат ограничени налози, врз основа на кои се формира понудата и побарувачката за определена хартија од вредност, при што трансакциите се склучуваат по единечни цени. За хартиите од вредност што се тргуваат во режимот на фиксинг, во текот на еден трговски ден во периодот од 09:00 до 12:00 се организираат 6 аукции.
- режим на „континуирано тргување“ - кој им овозможува на членките на Берзата континуиран внес на налози за тргување и можност за склучување на трансакции во согласност со понудата и побарувачката за таа хартија од вредност, по цени што се во рамките на дозволените ценовни ограничувања. За хартиите од вредност што се тргуваат во режимот на континуираното тргување важат ценовни ограничувања утврдени од страна на Одборот на директори на Берзата (статички лимит $\pm 10\%$). При постоење на услови за склучување трансакција чија цена е надвор од утврдениот опфат на дозволеното динамичко ограничување/лимит, за тргувањето со таа хартија од вредност се активира т.н. прекинувачка аукција (динамички лимит $\pm 3\%$).

Распоредувањето на хартијата од вредност во соодветен режим на тргување се врши автоматизирано, врз основа на утврдени критериуми за ликвидност на хартијата од вредност, при што поликвидните хартии од вредност се тргуваат во режимот на континуирано тргување.

НОВИНИ ВО 2007 ГОДИНА

Воведена „базна цена“ и „минимална прифатлива количина“

Заради избегнување на склучување на трансакции со мали количини кои можат да доведат до промена на цената на

TRADING SYSTEM AND TRADING RULES

On the MSE are traded instruments that according to the Securities Law are defined as securities, which are listed i.e. registered on one of the markets of the MSE, and the trading of which is provided with respective technical and organizational support of the MSE.

Securities are traded in a fully automated way through the MSE's electronic system BEST (Bourse Electronic System for Trading). Trading is therefore done “remotely”, by all brokers being connected electronically from their business premises with the central computer system located at the MSE. The BEST system is open for operations to MSE members each trading day (Monday through Friday), during the trading session (from 9:00 a.m. to 12:00 a.m.). The BEST system is based on a system of orders, further to the model of continuous bidding, and to the application of the computer matching method of securities prices.

Trading through the electronic trading system may be carried out under one of the following two regimes, which coexist on the market, and are complementary one to another:

- The “fixing” regime – A regime that allows MSE members make entries of limited orders, which constitute the basis for setting the supply and demand for a respective security, whereby the transactions are concluded at common prices. For trading securities under the fixing regime, six auctions are organized in the period between 09:00 and 12:00 on a trading day.
- The “continuous trading” regime – A regime that allows MSE members make continuous entry of trading orders, and allows the possibility for concluding transactions in accordance with the supply and demand of a respective security, at prices that are within the range of allowed price limitations. For trading securities under the continuous trading regime, price limitations defined by the MSE's Board of Directors (static limit $\pm 10\%$) are in effect. In the event that conditions are in place for concluding a transaction at a price that is outside the defined range of the allowed dynamic limit, for trading a respective security is activated a what is referred to as interruptive auction (dynamic limit $\pm 3\%$).

Allocation of securities under appropriate trading regimes is done in an automated way, in accordance with defined securities liquidity criteria, where more liquid securities are traded under the continuous trading regime.

NOVELTIES IN 2007

“Basic Price” and “Minimum Acceptable Quantity” Concepts Introduced

Seeking to avoid transactions involving small security quantities that may affect the price of traded securities, a decision was made

тргуваните хартии од вредност, беше донесена одлука да се преземат мерки за стабилизирање на големите ценовни флукуации при мали количини на хартии од вредност, што ќе придонесе за стабилизирање на пазарот не само во случај на пораст на цените, туку и во моменти кога цените се движат надолу. Во таа насока, Одборот на директори донесе измени и дополнувања на Процедурите за тргување на Македонска берза АД Скопје, согласно кои беше воведен ист режим на тргување (континуирано тргување) за котираните и за некотираните хартии од вредност што ги исполнуваат критериумите за ликвидност; беше зголемен бројот кругови (аукции) за хартиите од вредност што се тргуваат во режимот на фиксинг од 3 едночасовни аукции на 6 полчасовни аукции; беше скратен периодот за враќање на хартијата од вредност од фиксинг во континуиран режим на тргување; беше зголемена минималната вредност на склучени трансакции со одредена хартија од вредност која е услов за истата да остане во континуирано тргување, односно од фиксинг да се врати на континуирано тргување. Истовремено, Одборот усвои нова одлука за утврдување на ценовни ограничувања во тргувањето со хартии од вредност на Македонската берза АД Скопје што ќе се применува за сите хартии од вредност што се тргуваат во режимот на континуирано тргување, со примена на концептот на „базна цена“ и „минимална прифатлива количина“.

Нови модалитети за понудување на хартии од вредност

Во 2007 година Македонска берза АД Скопје разви и пушти во употреба два нови модалитети за понудување на хартии од вредност, регулирани со посебни одредби во Правилата за тргување на Берзата: Правила за понудување на примарна емисија на хартии од вредност преку Берза и Правила за организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции. Целта на донесувањето на овие правила и развивањето на посебен трговски софтвер за нивна реализација е создавање услови за понатамошно збогатување на понудата на услуги на Берзата и создавање алтернативи во постапката за нови котации на берзата, без разлика дали е тоа врз основа на јавна понуда на хартии од вредност или секундарни понуди.

Понудувањето на примарната емисија на хартии од вредност преку берза се реализира преку посебен берзански сегмент во рамките на БЕСТ системот, наречен Примарен пазар. Регистрирањето и понудувањето на хартии од вредност на Примарниот пазар се врши преку членки на Берзата, кои се соодветно овластени за тоа од издавачот на хартии од вредност. Постапката за понудување на примарна емисија на хартии од вредност преку Берза се одвива според аукциски систем, при што издавачот на хартиите од вредност дефинира дали ќе се применува наддавање според време при фиксна цена или наддавање според цена, при определена минимална почетна цена.

Правилата за организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции дефинираат постапка за продажба во која продавачот, според однапред утврдени услови, дава понуда за продажба на акции кои се предмет на аукцијата, при што учесниците во аукцијата меѓусебно се наддаваат за купување на акциите. Аукциите се одвиваат на посебен берзански сегмент во рамките на БЕСТ системот: Сегмент за пакети на акции, а продавачот на акциите дефинира кој од дозволените два модели на продажба ќе биде применет, дали моделот „продажба на парче“ (според кој акциите се продаваат поединечно во количини помали или еднакви на вкупно понудената количина на акции, преку една или повеќе трансакции), или моделот „сè или ништо“ (според кој целата понудена количина на акции се продава во пакет, преку една трансакција).

to take measures for limitation the extensive price fluctuations, aimed at market stabilization, both in case of price growth and decline. In this context, the Board of Directors enacted amendments to the Trading Procedures of the MSE, which brought forward: a uniform trading regime (continuous trading) for listed and non-listed securities that meet the liquidity criteria; an extended number of circles (auctions) for securities traded under the fixing regime, from 3 one-hour to 6 half-an-hour auctions; a reduced period for putting securities under continuous trading back from the fixing trading regime; and an increased minimum of concluded transactions with a certain security, which is the condition for that security to remain in continuous trading, i.e. to be returned from fixing to continuous trading. At the same time, the Board adopted a new Resolution for Setting Price Restrictions in Securities Trading on the MSE, which will apply to all securities traded under the continuous trading regime, by implementing the concepts of "basic price" and "minimum acceptable quantity".

New Modalities for Offering Securities

In 2007, the MSE developed and released two new modalities for offering securities, which were instituted in a special set of MSE Trading Rules: Rules for Offering Primary Issues of Securities through the MSE, and Rules for Organizing Auctions for selling large packages of shares. The purpose of these rules, and of the efforts to develop special trading software for their execution, is to create conditions for further enrichment of the services offered by the MSE, and to allow alternatives in the procedure for new listings on the MSE, regardless of whether they involve initial public offering of securities, or secondary offering of securities.

The offering of primary issues through the MSE is carried out through a special exchange segment within the framework of the BEST system, referred to as Primary Market. Registering and offering securities on the Primary Market is executed by MSE members that are appropriately authorized for such actions by the security issuers. The procedure for offering primary issues of securities through the MSE is conducted according to an auction system, where the security issuer defines whether the bidding is going to be carried out at a fixed price, and the buyers will match according to the time of entering the order, or according to a price with a predetermined minimum starting price.

The Rules for Organizing Auctions for selling large blocks of shares define the selling procedure, where the vendor, pursuant to predetermined terms and conditions, places an offer for selling the shares in question on auction, and the auction participants are bidding for them. The auctions are conducted on a special market segment within the framework of the BEST system, referred to as large packages segment. The share seller decides which of the two allowed selling models is going to be implemented – the model "selling by piece" (according to which shares are in quantities that are smaller than, or equal to, the totally offered quantity of shares, through one or more transactions), or the model "all or none" (according to which the entire offered quantity of shares is sold in a single package, through one transaction).

УЧЕСТВО НА СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ВО ПРОМЕТОТ НА БЕРЗАТА

Врз основа на податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, кои се однесуваат на учеството на странските и домашните инвеститори во вкупниот промет на Берзата, во продолжение е презентирана табела за нивното учество во вкупниот промет по месеци во 2007 година.

Структура на прометот во 2007 година по домицилност на инвеститорите

FOREIGN INVESTORS' PARTICIPATION IN THE TURNOVER OF THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE

According to data obtained from the Central Securities Depository, which refer to the participation of foreign and domestic investors in the total turnover of the MSE, next is given the reference table, illustrating the participation of both investor categories in the total 2007 turnover, by months.

Turnover in 2007 Structured by Domestic and Foreign Investors


	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Продажба домашни физички/ Selling Domestic Private Investors	41,12%	54,12%	65,94%	50,88%	52,08%	55,25%	45,54%	61,14%	58,43%	25,65%	64,59%	31,77%
Продажба домашни правни/ Selling Domestic Legal Entities	48,72%	38,92%	20,19%	38,37%	24,06%	19,10%	10,78%	26,21%	19,94%	59,19%	12,29%	45,04%
ВКУПНО (%)/ TOTAL (%)	89,84%	93,04%	86,13%	89,25%	76,14%	74,35%	56,32%	87,35%	78,37%	84,84%	76,88%	76,81%
Продажба странски физички/ Selling Foreign Legal Entities	4,32%	2,12%	2,80%	2,99%	5,39%	4,46%	3,25%	2,11%	5,36%	2,29%	3,18%	2,61%
Продажба странски правни/ Selling Foreign Private Investors	5,84%	4,83%	11,08%	7,77%	18,47%	21,19%	40,43%	10,54%	16,27%	12,86%	19,93%	20,57%
ВКУПНО (%)/ TOTAL (%)	10,16%	6,95%	13,88%	10,76%	23,86%	25,65%	43,68%	12,65%	21,63%	15,15%	23,11%	23,18%
Купување домашни физички/ Buying Domestic Private Investors	22,18%	31,72%	44,16%	40,00%	45,83%	35,63%	20,25%	44,44%	39,43%	16,84%	20,69%	32,45%
Купување домашни правни/ Buying Domestic Legal Entities	8,62%	13,44%	14,08%	15,07%	13,18%	17,07%	12,15%	21,59%	24,53%	15,43%	13,23%	42,30%
ВКУПНО (%)/ TOTAL (%)	30,80%	45,16%	58,24%	55,07%	59,01%	52,70%	32,40%	66,03%	63,96%	32,27%	33,92%	74,75%
Купување странски физички/ Buying Foreign Private Investors	2,24%	4,01%	5,14%	4,68%	6,07%	10,06%	2,92%	4,14%	2,69%	2,70%	2,78%	2,85%
Купување странски правни/ Buying Foreign Legal Entities	66,96%	50,83%	36,62%	40,24%	34,92%	37,24%	64,68%	29,83%	33,35%	65,04%	63,30%	22,39%
ВКУПНО (%)/ TOTAL (%)	69,20%	54,84%	41,76%	44,92%	40,99%	47,30%	67,60%	33,97%	36,04%	67,74%	66,08%	25,24%

Извор:
Централен Депозитар за Хартии од Вредност
на Република Македонија

Source:
Central Securities Depository
of the Republic of Macedonia


ВКУПНО КУПУВАЊЕ

BUYING



ВКУПНО ПРОДАВАЊЕ

SELLING




Учество на странските инвеститори во вкупниот промет остварен на Берзата во 2007 година

Foreign Investors' Participation in the Total 2007 Turnover

	КУПУВАЊЕ (денари)/ BUYING (MKD)	КУПУВАЊЕ (евра) BUYING (EUR)	% на учество/ % in Total	ПРОДАВАЊЕ (денари)/ SELLING (MKD)	ПРОДАВАЊЕ (евра)/ SELLING (EUR)	% на учество/ % in Total	ВКУПЕН ПРОМЕТ (ден.) / TOTAL TURNOVER (MKD)	ВКУПЕН ПРОМЕТ (евра) / TOTAL TURNOVER (EUR)
Јануари*/ January*	816.315.447	13.316.728	69,20	119.852.094	1.955.173	10,16	1.179.646.599	19.243.827
Февруари/ February	1.063.890.621	17.355.475	54,84	134.829.318	2.199.499	6,95	1.939.990.192	31.647.475
Март/ March	1.300.059.731	21.208.152	41,76	432.107.976	7.049.070	13,88	3.113.169.854	50.785.805
Април/April	2.122.943.872	34.632.037	44,92	508.523.510	8.295.653	10,76	4.726.054.924	77.097.144
Мај/May	1.757.974.200	28.678.209	40,99	1.023.304.816	16.693.390	23,86	4.288.787.998	69.963.915
Јуни/June	795.642.195	12.979.481	47,30	431.463.473	7.038.556	25,65	1.682.118.805	27.440.764
Јули/July	1.935.108.925	31.567.845	67,60	1.250.378.075	20.397.685	43,68	2.862.587.167	46.697.996
Август/ August	1.183.737.826	19.310.568	33,97	440.809.052	7.191.012	12,65	3.484.656.539	56.845.947
Септември/ September	1.309.568.244	21.363.267	36,04	785.595.600	12.815.589	21,62	3.633.652.176	59.276.544
Октомври/ October	4.512.116.440	73.607.120	67,74	1.009.797.538	16.473.043	15,16	6.660.933.629	108.661.234
Ноември/ November	2.438.630.903	39.781.907	66,08	852.856.540	13.912.831	23,11	3.690.422.068	60.202.644
Декември/ December	352.543.011	5.751.109	25,24	323.769.691	5.281.724	23,18	1.396.763.119	22.785.695
ВКУПНО/ TOTAL	19.588.531.415	319.551.899	50,67	7.313.287.684	119.303.225	18,92	38.658.783.070	630.648.990

* Пресметката на процентот во Јануари е без блок трансакцијата на ЕСМ во вредност од 49.735.878 евра

* The January calculation excludes the block transaction with government shares in the power utility ESM in an amount of EUR49,735,878



ИНДЕКСИ НА БЕРЗАТА

INDICES OF THE
MACEDONIAN STOCK
EXCHANGE

МАКЕДОНСКИ БЕРЗАНСКИ ИНДЕКС – МБИ-10

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE INDEX – MBI-10

Карактеристики на индексот:

Index characteristics:

Вид на индекс	Ценовен индекс пондериран со пазарна капитализација
Воведен	04.01.2005
Базична вредност	1.000 индексни поени
Состав	10 обични акции На денот на ревизијата на индексот уделот на ниту една акција во составот на индексот не смее да надмине 25%


Index type	Price index weighted by market capitalization
Introduced on	January 4, 2005
Basic value	1,000 points
Composition	10 common shares On the day of index revision, the participation of each individual share that constitute the index must not exceed 25%

Акции што го чинат индексот МБИ-10 на 31.12.2007 година

Shares that Constitute the MBI-10 Index (as of December 31, 2007)

Алколоид АД Скопје		Alkaloid AD Skopje
Топлификација АД Скопје		Toplifkacija AD Skopje
Комерцијална банка АД Скопје		Komer cijalna Banka AD Skopje
Макпетрол АД Скопје		Makpetrol AD Skopje
Стопанска банка АД Битола		Stopanska Banka AD Bitola
Гранит АД Скопје		Granit AD Skopje
Бетон АД Скопје		Beton AD Skopje
Тетекс АД Тетово		Teteks AD Tetovo
Охридска банка АД Охрид		Ohridska Banka AD Ohrid
Макстил АД Скопје		Makstil AD Skopje


	Вредност/Value	Датум/Date
Макс./Max.	10.057,77	31.08.2007
Мин./Min.	3.802,38	04.01.2007



Согласно Методологијата за пресметување на Македонскиот берзански индекс МБИ-10, на 18.06.2007 година и 17.12.2007 година Комисијата за берзански индекс изврши редовни ревизии на МБИ-10. Во ревизијата на Индексот МБИ-10 на 18.06.2007 година се применуваше изменета методологија за пресметување, во која беше воведено ограничување дека уделот на ниту една акција во составот на индексот не смее да надминува 25%. Согласно критериумите за пресметување на МБИ-10, ревизијата од 17.12.2007 година беше извршена со изменета методологија за пресметување, во која беше воведена можноста за користење на “зона на рангирање”, според која, за да може една акција од индексот МБИ-10 да излезе од индексот, таа треба да биде рангирана на 13-то место или подолу, додека за да може една акција, која не е дел од индексот МБИ-10 да влезе во индексот, таа треба да биде рангирана на 7-то место или погоре.

Pursuant to the Methodology for Calculating the Macedonian Exchange Index MBI-10, on June 18, 2007, and December 17, 2007 the MSE's Index Commission carried out regular revisions of the MBI-10 index. The June 18 revision of MBI-10 implemented the amended Calculation Methodology, which includes a restriction of the percentage participation of each of the shares that constitute the index to maximum 25%. In accordance with the criteria for calculating the MBI-10, the December 17 revision was carried out further to the amended Calculation Methodology, which includes the possibility for using a “rating zone”, meaning that in order a share that is a constitutional element of MBI-10 to be excluded from the Index, it has to be ranked 13th or lower on the list, whereas a share that is not a constitutional element of MBI-10 has to be ranked 7th or higher on the list to be able to enter the index.

ДВИЖЕЊЕ НА МБИ - 10 И РЕГИОНАЛНИТЕ ИНДЕКСИ ВО 2007 (МЕСЕЧНА % ПРОМЕНА)



ИНДЕКС НА ЈАВНО ПОСЕДУВАНИ ДРУШТВА МБИД

Карактеристики на индексот:

Вид на индекс	ценовен, непондериран индекс
Воведен	18.06.2007 година
Базична вредност	10.000 индексни поени
Состав	Варијабилен (10-15 акции)

Акции што го чинат индексот МБИД на 31.12.2007 година

Фабрика за цевки 11 Октомври АД Куманово
Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје
Фабрика за кабли АД Неготино
Струмица Табак АД Струмица
Арцелормиттал Скопје(ЦРМ) АД Скопје
Македонски телекомуникации АД Скопје
Силекс банка АД Скопје
Стопанска банка АД Скопје
Прилепска пиварница АД Прилеп
Кјуби Македонија АД Скопје
Тутунска банка АД Скопје
УНИ банка АД Скопје
Фабрика Карпош АД Скопје
МЗТ ХЕПОС АД Скопје

INDEX OF PUBLICLY HELD COMPANIES – MBID

Index characteristics:


Index type	Price index, non-weighted
Introduced on	June 18, 2007
Basic value	10,000 points
Composition	Varying (10-15 shares)

Shares that Constitute the MBID Index (as of December 31, 2007)

Fabrika za cevki 11 Oktomvri AD Kumanovo
Arcelormittal Skopje (HRM) AD Skopje
Fabrika za kabli AD Negotino
Strumica Tabak AD Strumica
Arcelormittal Skopje (CRM) AD Skopje
Makedonski Telekomunikacii AD Skopje
Sileks Banka AD Skopje
Stopanska Banka AD Skopje
Prilepska Pivarnica AD Prilep
QBE Macedonia AD Skopje
Tutunska Banka AD Skopje
UNI Banka AD Skopje
Fabrika Karpos AD Skopje
MZT HEPOS AD Skopje

	Вредност/Value	Датум/Date
Макс./Max.	11.470,22	24.08.2007
Мин./Min.	7.728,37	03.12.2007

МБИД во 2007 година
MBID in 2007



Од 18.06.2007 година Македонската берза започна со пресметување и објавување на новиот Индекс на јавно поседувани друштва – МБИД со базна вредност од 10.000 индексни поени на 15.06.2007 година. Имајќи ја предвид хетерогеноста на компаниите чии акции се тргуваат на Пазарот на јавно поседувани друштва на Македонската берза, како од аспект на големината на капиталот, така и од аспект на ликвидноста, согласно методологијата за негово пресметување, МБИД е ценовен непондериран индекс, чии составни елементи се избираат врз основа на следните критериуми: а) број на денови на тргување и б) остварен промет во периодот помеѓу две ревизии на индексот. Петнаесетте избрани акции, кои беа први елементи на МБИД, во кварталот април - јуни учествуваа со околу 87% во вкупниот промет на Пазарот на јавно поседувани друштва.

On June 18, 2007, the MSE started calculating and publishing a new index, Index of Publicly Held Companies – MBID, holding a basic value of 10,000 points as of June 15, 2007. Having in mind the heterogeneity of companies, the shares of which are traded on the Market of Publicly Held Companies on the MSE, from the perspective of both equity volume, and liquidity, further to its Calculation Methodology, the MBID is a non-weighted price index with constitutional elements that are selected taking into consideration the following criteria: a) number of trading days, and b) turnover realized in the period between two index revisions. The 15 selected shares, which were MBID's initial constituents, accounted for about 87% of the total turnover of the Market of Publicly Held Companies in the April - June quarter.

ИНДЕКС НА ОБВРЗНИЦИ - ОМБ

Карактеристики на индексот:

Вид на индекс	Ценовен индекс пондериран со прометот, со ограничување дека уделот на ниту една обврзница во состав на индексот не смее да надминува 30%.
Воведен	30.06.2006 година
Базична вредност	100 индексни поени
Состав	котираните обврзници на Македонска берза


	Вредност/Value	Датум/Date
Макс./Max.	105,58	28.12.2007
Мин./Min.	97,36	10.01.2007

BOND INDEX – OMB

Index characteristics:

Index Type	Price index weighted by turnover, restricting the participation percentage of each bond in the index to maximum 30%.
Introduced on	June 30, 2006
Basic value	100 points
Composition	Bonds listed on the MSE

ОМБ во 2007 година
OMB in 2007



Од 30.06.2006 година, Македонската берза започна со пресметување и објавување на Индекс на обврзници – ОМБ со базна вредност од 100 индексни поени, на крајот на денот на тргување.

Индексот ОМБ се пресметува врз основа на Методологијата за пресметување на Индексот на обврзници на Македонската берза-ОМБ и е составен од котираните обврзници на Македонската берза избрани согласно критериумите наведени во Методологијата.

On June 30, 2006, the MSE started calculating and publishing the Bond Index – OMB, with basic value of 100 points on the closing of June 30, 2008.

The OMB index is calculated according to the Methodology for Calculating the Macedonian Stock Exchange Bond Index – OMB, and is composed of bonds listed on the MSE, selected pursuant to the criteria defined in the Methodology.


КОТАЦИЈА LISTING

ПАЗАРНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА

На почетокот на 2007 година на официјалниот пазар на Берзата беа котирани акциите на 43 акционерски друштва, со пазарна капитализација од 51 милијарда денари, како и 13 државни обврзници со пазарна капитализација од 22,4 милијарди денари.

MARKET CAPITALIZATION

At the beginning of 2007, shares of 43 joint stock companies were listed on the Official Market of the MSE, with market capitalization of MKD 51 bln, as well as 13 government bonds with market capitalization of MKD 22.4bln.




На крајот од 2007 година бројот на котирувани друштва на официјалниот пазар на Берзата изнесуваше 38, со пазарна капитализација од 113,5 милијарди денари, што претставува пораст од 122,45%.

На крајот од 2007 година бројот на котирувани државни обврзници изнесуваше 15, со пазарна капитализација од 20,3 милијарди денари, што претставува намалување за 9,48%, при што треба да се имаат во предвид достасаните ануитети за обврзниците и предвремениот откуп на Континуираната државна обврзница бр.2 во 2005 година и Обврзницата за санација на Стопанска банка АД Скопје.

At the end of 2007, the number of listed companies on the Official Market of the MSE was 38, with market capitalization of MKD 113.5bln – increased by 122.45%.

At the end of 2007, the number of listed government bonds was 15, with market capitalization of MKD 20.3bln – decrease of 9.48%. Bond annuities and premature buy-back of the Continuous Government Bond No. 2 in 2005, and of the Stopanska Banka AD Skopje Rehabilitation Bond, should be taken into consideration.



НОВИ КОТАЦИИ И РЕСЕКМЕНТАЦИЈА

На 12.02.2007 година Македонската берза започна со примена на новите Правила за котација, со кои на Официјалниот пазар се воведо нов потсегмент Супер котација, чии основни карактеристики се поголеми обврски за транспарентност на котираните друштва и поголеми критериуми за котација на овој потсегмент (во однос на основна главнина, пазарна капитализација, бројот на акционери и распространетоста на акциите во јавноста). Четири друштва се одлучија за котација на своите акции на овој потсегмент: Инвестбанка АД Скопје, Комерцијална банка АД Скопје, Топлификација АД Скопје и Бетон АД Скопје.

Во текот на 2007 година беа котирали четири хартии од вредност, сите издадени од страна на државата, и тоа три класични државни обврзници и шестата емисија на обврзници за денационализација.

NEW LISTINGS AND A RE-SEGMENTATION

On February 12, 2007, the MSE started implementing the New Listing Rules, which introduced a new sub-segment on the Official Market – the Super Listing. The main characteristics of the Super Listing refer to greater transparency obligations for listed companies, and bigger listing criteria (regarding charter capital, market capitalization, number of shareholders, and free float). Four companies decided to be listed on the Super Listing sub-segment: Investbanka AD Skopje, Komercijalna Banka AD Skopje, Toplifikacija AD Skopje, and Beton AD Skopje.

During 2007, four securities, all issued by the Government, were listed: three continuous government bonds, and the 6th issue of the Restitution Bond.

ИСКЛУЧУВАЊА ОД КОТАЦИЈА

Во текот на 2007 година беа исклучени од котација следните хартии од вредност:

Датум	Хартија од вредност	Основ на декотација
22.01.2007	Континуирана државна обврзница бр.2 во 2005 година издадена од Република Македонија	По барање на Министерството за финансии, поради предвремен откуп на обврзницата
09.02.2007	Факом АД Скопје	Неисполнување на критериумите за котација
09.02.2007	Европа АД Скопје	На барање на издавачот
04.05.2007	Карпош АД Скопје	На барање на издавачот
04.05.2007	Обрзница за санација на Стопанска банка АД Скопје издадена од Република Македонија	По барање на Министерството за финансии, поради предвремен откуп на обврзницата
13.07.2007	Отекс АД Охрид	Поради неисполнување на обврските од правилата за котација
24.12.2007	Киро Кучук АД Велес	На барање на издавачот

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА КОТАЦИЈА

Објавување на ценовно чувствителни информации

Освен постапувањето по обврската за објавување на финансиски извештаи, котираните друштва во текот на 2007 година објавија вкупно 210 информации поврзани со објавени повици за свикнување на собранија на акционери и одлуки на органите на управување на друштвата, како и 164 други ценовно чувствителни информации.

Прекини на тргување

Во 2007 година, со почетокот на примена на новите Правила за котација на хартии од вредност, започнаа да се применуваат и новите одредби согласно кои во сите случаи на ненавремено објавување на содржината на одредени одлуките донесени од собранието на акционери, Берзата врши времен прекин на тргувањето со тие акции, сè до објавувањето на донесените одлуки. По тој основ, во 2007 година беше времено суспендирано тргувањето со акциите издадени од три акционерски друштва.

По други основи поврзани со необјавување на информации значајни за работењето на акционерското друштво, Берзата времено го прекина тргувањето со три акции. По објавувањето на потребните информации, тргувањето со тие акции продолжуваше.

EXCLUDING FROM LISTING

During 2007, the following securities were excluded from MSE listing:

Date	Security	Reason
January 22, 2007	The Continuous Government Bond No. 2 issued by the Republic of Macedonia in 2005	Upon request of the Ministry of Finance, further to the premature buy-back of the bond
February 9, 2007	Fakom AD Skopje	Failure to meet the listing criteria
February 9, 2007	Evropa AD Skopje	On the request of issuer
May 4, 2007	Karpos AD Skopje	On the request of issuer
May 4, 2007	The Stopanska Banka AD Skopje Rehabilitation Bond issued by the Republic of Macedonia	Upon request of the Ministry of Finance, further to the premature buy-back of the bond
July 13, 2007	Oteks AD Ohrid	Failure to meet the liabilities from MSE Listing Rules
December 24, 2007	Kiro Cucuk AD Veles	On the request of issuer

ENFORCING LISTING RULES

Disclosing Price Sensitive Information

Apart from acting on grounds of the obligation to make their financial statements public, during 2007 the listed companies made 210 information disclosures referring to published announcements for general meetings of shareholders and to various governing bodies' resolutions, as well as 164 additional disclosures, relating to price sensitive information.

Trading Halts

In 2007, further to the introduction of the new Listing Rules, in all cases of untimely disclosure of decisions adopted by a general meeting of shareholders, the MSE undertakes a temporary trading halt, which is effective up to the moment of disclosing the decisions in question. On this ground, in 2007 trading of three shares was temporary suspended.

For other reasons, in cases of failure to disclose information significant for company's operations, the MSE temporary suspended the trading of three shares as well. After the disclosure of required information, trading of the shares in question continued again.

Изречени суспензии и јавни опомени

Во месец ноември 2007 година Берзата изрече јавна опомена на АДГ Маврово Скопје поради тоа што друштвото не објавило известување за настанатите значајни измени во сопственичката структура на капитално поврзаните друштва. Истовремено беше донесена одлука за времен прекин со тргувањето со хартиите од вредност издадени од АДГ Маврово Скопје на Берзата во времетраење од 7 дена, како и одлука за привремено суспендирање од котација на тие акции во рок не подолг од 30 дена од денот на отпочнување на важење на суспензијата, која со одлука беше продолжена за дополнителни 30 дена.

Во месец декември 2007 година беше донесена одлука за изрекување на мерката јавна опомена на ОХИС АД Скопје заради недоставување на тримесечни, шестмесечни и деветмесечни кумулативни, неконсолидирани, неревидирани биланси на успех во текот на 2007 година.

Планови за 2008

На седницата на Одборот на директори на Македонската берза, одржана во месец декември 2007 година, беше разгледана „Информација за состојбата со исполнувањето на обврските од страна на котираните друштва“. Врз основа на Информацијата, Одборот заклучи да се преземат соодветни мерки согласно Правилата за котација кон издавачите кои не ги исполнуваат обврските за објавување на финансиски извештаи и кои доцнат со објавување на финансиските извештаи; да се потсетат издавачите за обврските и сериозноста од непочитување на Правилата за котација за објавување на ценовно чувствителни информации (особено нефинансиските) и за можните санкции кај непочитување на обврските; да се воведат измени во Правилата за котација во 2008 година во насока на зголемување на обврските за транспарентност на котираните акционерски друштва, подобрување на комуникацијата на котираните друштва со акционерите и инвеститорите и усогласување на финансиските извештаи согласно барањата на Меѓународните стандарди за финансиско известување и директивите на ЕУ.

Награда „Кристално своно“

Наградата „Кристално своно“ е воспоставена со цел да се промовира транспарентното работење на котираните акционерски друштва и ќе се додели на најтранспарентно котирано акционерско друштво на Берзата за годината. Со воведувањето на наградата за најтранспарентното акционерско друштво котирано на Берзата ќе се постигне и препознавање на издавачите на хартии од вредност кои во евалуираниот период претставуваат пример за добро корпоративно комуницирање со инвестициската јавност. На тој начин се очекува зголемување на прагот на транспарентноста кај сите котираните акционерски друштва.

Imposed Suspensions and Public Warnings

In November 2007, the MSE gave a public warning to ADG Mavrovo Skopje, because of the company's failure to notify on significant changes that had taken place in the ownership structure of its affiliated companies. At the same time, a resolution was adopted to temporarily suspend the trading of securities issued by ADG Mavrovo Skopje on the MSE, for a period of seven days, as well as a decision to temporarily suspend the listing of respective shares for a period of no longer than 30 days following the date of coming into effect of the suspension. With another decision, the suspension was extended to additional 30 days.

On December 24, 2007, a resolution was adopted to implement the measure of giving public warning to OHIS AD Skopje as well, for failing to submit quarterly cumulative, non-consolidated, non-audited income statements during 2007.

Plans for 2008

At the MSE's Board of Directors session, held in December 2007, the Information on the Status of Obligation Meeting by Listed Companies was reviewed. Further to the Information, the Board came to a conclusion that: relevant measures be taken, in accordance with the Listing Rules, against the issuers that had not met the obligations for disclosure of their financial statements public, and were late in disclosure statements public; issuers be reminded on their obligations, and on the seriousness of failing to follow the Listing Rules in respect of disclosing price sensitive information (in particular non-financial ones), as well as on the possible sanctions for failing to follow obligations; amendments be made to the Listing Rules in 2008, with aim to increase the transparency obligations of the listed companies, improving the listed companies' communication with their shareholders and investors in general, and adjusting their financial statements with the requirements of IFRS and of the EU directives.

The “Crystal Bell” Award

The “Crystal Bell” award has been introduced with aim to promote transparency of the listed companies, and is going to be awarded to the most transparent company listed on the MSE in the respective year. This award will also add to the image of issuers that in the previous period were examples for good corporate communicating with the investor community. It is expected that in this way the transparency threshold of all listed companies is going to rise.

ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНКИ НА БЕРЗАТА

Во текот на 2007 година бројот на овластени учесници - членки на Македонска берза АД Скопје, се зголеми за шест нови членки, додека на една членка трајно ѝ престана членството во Берзата. На крајот од 2007 година вкупниот број членки на Берзата изнесуваше 22, од кои 6 се банки, а 16 се брокерски куќи, со структура на овластувањата на членките на Берзата за вршење услуги согласно член 94 од Законот за хартии од вредност како што следува:

- банките и 4 брокерски куќи, односно вкупно 10 членки на Берзата работат со голема лиценца;
- 3 брокерски куќи работат со средна лиценца;
- 9 брокерски куќи работат со мала лиценца.

Нови овластени учесници примени во членство на МБ во 2007 година се: ВИП АД Скопје, Сензал Скопје АД Скопје (подоцна КБЦ Секјуритис Скопје АД Скопје), Публикум АД Скопје, Динев брокер АД Скопје, Ауктор Брокери АД Скопје и Бета Брокер АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ БРОКЕРИ

Во однос на лицата, вработени како овластени брокери кај членките на Македонската берза АД Скопје кои имаат право за пристап до системот БЕСТ во име на членката, состојбата е следна:

- На почетокот на 2007 година бројот на овластени брокери со доделени кориснички имиња за користење на БЕСТ системот изнесуваше 61 лице. Во текот на 2007 година 17 овластени брокери се стекнаа со статусот овластен брокер со дозвола на пристап до системот БЕСТ и на истите им беа доделени кориснички имиња, додека на 5 овластени брокери им се укина правото за пристап до системот БЕСТ по барање на членките. На крајот од 2007 година бројот на овластени брокери со право за пристап до БЕСТ изнесуваше 73 лица. Овластените брокери, кои во текот на 2007 година се стекнаа со право за пристап до системот БЕСТ, ги посетуваа потребните стандардни обуки и полагаа посебен стручен испит, организиран од Берзата за познавање на БЕСТ системот и Правилата за тргување на Берзата.

MEMBERSHIP

MEMBERS OF THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE

During 2007 the number of authorized market participants, members of the MSE, was increased for six new members, whereas the membership of one member was permanently terminated. Therefore, at the end of 2007 the total number of MSE members rose to 22, out of which 6 were banks, and 16 were brokerage houses. The structure of their licenses, regarding the scope of authorization for covering the range of services in compliance with Article 94 of the Securities Law, was as follows:

- The banks and four of the brokerage houses, i.e. 10 MSE members, operated further to a full-scope license (all activities according the Securities Law);
- Three brokerage houses operated further to a medium-scope license; and
- Nine brokerage houses operated further to a small-scope license.

The new authorized market participants, accepted to MSE membership in 2007, were: VIP AD Skopje, Senzal Skopje AD Skopje (later KBC Securities Skopje AD Skopje), Publikum AD Skopje, Dinev Broker AD Skopje, Auctor Brokeri AD Skopje, and Beta Broker AD Skopje.

CERTIFIED BROKERS

When it comes to the individuals employed as certified brokers by the MSE members, who are entitled to access the BEST system on behalf of the members, the status was as follows:

- At the beginning of 2007, the number of certified brokers with licence to access the BEST system was 61. In the course of 2007, 17 certified brokers acquired the licence to access the BEST system, whereas the right to access the BEST system was terminated to five certified brokers, on request of the members. At the end of 2007, the number of certified brokers entitled to access the BEST system of the MSE was 73. Certified brokers that acquired the right to access the BEST system of the MSE in 2007 had been attending the required standard trainings, and passed the special exam organized by the MSE, which covered the knowledge of the BEST system, and of the MSE Trading Rules.

ТЕХНОЛОГИЈА TECHNOLOGY

Во делот на информатичкото работење и техничката поддршка на Берзата во текот на 2007 година главните активности беа насочени во три полиња: 1) администрирање и надградба на системот БЕСТ, врз кој се темели електронското тргување со хартии од вредност на Берзата и сите производи со информации кои произлегуваат од тргувањето со хартии од вредност; 2) спроведување на потребните набавки во делот на информатичката и техничка опрема за берзата; и 3) активности во врска со информатичкото, телекомуникациското и техничкото подготвување, уредување и опремување на новите деловни простории на Берзата.

АДМИНИСТРИРАЊЕ И НАДГРАДБИ НА БЕСТ СИСТЕМОТ

Во текот на 2007 година, покрај постојаното одржување на Бест системот, беа извршени и неколку надградби на трговскиот систем, беше вграден новиот пазарен потсегмент „Супер котација“, а се изврши и изработка и пуштање во употреба на нова верзија на статистичките апликации за генерирање извештаи „БерзаНет“ (што ја користат членките на Берзата) и „БерзаНет надзор“ (што ја користи Берзата за надзор над тргувањето од страна на Берзата).

СПРОВЕДЕНИ НАБАВКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА БЕРЗАТА

Во 2007 година Берзата значително ја обнови опремата за поддршка на електронското тргување и производите што ги нуди берзата. Особено треба да се истакне дека поради зголемениот број на посети на веб страницата на Македонската берза, како и поради зголемениот обем на употреба на интернет-производите на Берзата, во 2007 година во употреба беше ставена нова опрема на кој се инсталираа и преку која се генерираат и пласираат сите веб-производи на Берзата. Ова подобрување беше извршено и од причина што системот за електронско информирање од страна на котираните акционерски друштва СЕИ-НЕТ функционира како интернет апликација, што дополнително ја наметна потребата од



Regarding MSE's information technology and technical support in 2007, the main actions were focused in three areas: 1) administering and upgrading the BEST system, which is foundation of the electronic securities trading on the MSE, and of all information-based products deriving from securities trading; 2) carrying out the required procurements of information technology and technical equipment; and 3) taking actions for preparing, arranging, and furnishing the new business premises of the MSE, in respect of information technology, telecommunication installations, and technical equipment.

ADMINISTERING AND UPGRADING THE BEST SYSTEM

During 2007, apart from the ongoing maintenance activities, several upgrades of the trading system were made, the new market sub-segment (the Super Listing) was integrated, and new versions of the statistics applications for generating reports were prepared and put into operation – ExchangeNet (used by MSE members), and ExchangeNet Supervision (used by the MSE for the purpose of supervising the trading).

PROCUREMENTS FOR MAKING IMPROVEMENTS ON THE MSE

In 2007 the MSE made significant equipment renovations, aimed at improving the support of the MSE electronic trading, as well as at advancing the products offered by the MSE. It should be emphasized that as a result of the increased number of visitors of the MSE web page, as well as of the increased use of MSE's on-line products, in 2007 new equipment was put into operation, able to support the installing, as well as the generating and placing of all on-line products of the MSE. Furthermore, this improvement was carried out regarding the fact that the SEI-NET system for providing electronic information by listed joint stock

усовршување на техничките решенија. Со новата опрема се зголемија перформансите, се овозможи поквалиетен и побрз пристап до спомнатите производи, податоци и информации преку интернет и се зголеми безбедноста и квалитетот на услугата до крајните корисници.

АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО НОВИТЕ ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ НА БЕРЗАТА

Во делот на подготвителните активности за преселба на Берзата во новите деловни простории, беа преземени низа активности од информатичка и техничка природа, со кои беа обезбедени сите технички предуслови за преселба на системот за тргување и сите други подсистеми кои функционираат во Берзата. Некои од поважните ИТ активности поврзани со преселбата на Берзата во новите деловни простории вклучуваат набавка и инсталација на уреди за непрекинато напојување, набавка и инсталација на дизел агрегат за напојување со електрична енергија на сите потрошувачи во систем салата и останати потрошувачи во новиот деловен простор на Берзата, набавка и инсталација на систем за климатизација и вентилација за потребите во систем-салата, и набавка на друга техничка опрема и телекомуникациска инфраструктура. Исто така, во новите деловни простории беше инсталирана нова линија за овозможување пристап на резервните линии на членките со многукратен капацитет од симултани конекции.

По извршените подготвителни активности и по успешно изведените тестирања на сите системи во новиот деловен простор на Берзата, на 10.10.2007 година, по завршувањето на тргувањето, се изврши гаснење на сите системи во старите деловни простории, пренос на опремата и монтажа на сите системи во новите простории, и истите беа пуштени во функција.

Во текот на наредните денови беше извршено интерно тестирање на сите системи, при што се тестираа комуникациите со членките, системот БЕСТ, сите интернет сервиси, интерниот систем за чување на податоци и резервната локација. Беше извршена и успешна симулација на еден ден на тргување, во која учествуваа сите членки на берзата. Редовното тргување, без никакви проблеми, продолжи на 15.10.2007 година.

companies operates as an internet application, which imposes additional demands for advanced technical solutions. The new equipment added to increased performance; higher quality and speed of access to the foregoing on-line products, data, and information; and increased safety and quality of the services provided to end users.

ACTIVITIES RELATING TO THE NEW BUSINESS PREMISES OF THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE

In respect of the preparations for MSE's moving into new business premises, a number of actions of an information technology and technical nature were taken, with a view to ensuring all technical preconditions needed for safe moving of the electronic trading system, and all other related sub-systems. Next are listed some of the more important IT operations referring to MSE's moving to the new business premises: procuring and installing devices for an uninterrupted power supply; procuring and installing a diesel engine for providing power supply to all consumers in the computer room, as well as to certain additional consumers in the new MSE offices; procuring and installing an air-conditioning and ventilation system for the computer room; procuring other technical equipment and telecommunication installations.

Following the preparatory actions for the moving, and the successful testing of all newly installed systems, on October 10, 2007, upon closing of the trading day, all systems in the former offices were completely switched off. The entire equipment was moved to the new offices, and all systems were completely installed and put into operation.

In the following days an internal testing of all systems under various working conditions was carried out, including testing of the communications with members and all internet providers, of the BEST system, the internal data-base system, and the back-up location. Furthermore, a successful simulation of a trading day was carried out, with the participation of all MSE members. Regular trading was resumed, with no problems whatsoever, on October 15, 2007.

НАШАТА РЕГУЛАТИВНА ФУНКЦИЈА

РЕГУЛАТИВА НА САМОРЕГУЛИРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Согласно Законот за хартии од вредност, берзата претставува саморегулирачка организација, која ги носи следните акти: Правила за членство; Правила за тргување; Правила за котација; Правила за арбитража; Правила за однесување и дисциплина, како и сите акти поврзани со надоместоците што се наплаќаат за реализација на трансакциите на Берзата. За донесувањето и примената на овие акти е потребна согласност од Комисијата за хартии од вредност.

Главните нормативни активности на Берзата во 2007 година беа насочени кон постапки поврзани со актите донесени од Одборот на директори на Берзата во текот на 2006 година, произлезени од усогласувањето на работењето на Берзата со одредбите од Законот за хартии од вредност од 2006 година, и нивно имплементирање во работењето на Берзата по приемот на согласноста за применување на актите од страна на Комисијата за хартии од вредност.

По однос на Правилата за членство, Правилата за однесување и дисциплина и Правилата за арбитража, Комисијата за хартии од вредност донесе решенија со кои беше дадена согласност на истите, така што Правилата за арбитража, Правилата за членство и Правилата за однесување и дисциплина стапија на сила на 15.03.2007 година.

Во периодот од приемот на согласноста на овие правила од страна на Комисијата за хартии од вредност до нивното стапување на сила, Берзата ги презема потребните активности во насока на подготвување на документи и избор на тела кои произлегуваат од самите правила. Така, во соработка со Централниот депозитар за хартии од вредност беше подготвена Арбитражната спогодба, која согласно Правилата за арбитража задолжително се потпишува од сите членки на Берзата и Депозитарот. Во врска со Правилата за однесување и дисциплина, од страна на Одборот на директори на Берзата на седницата одржана на 09.03.2007 година беше донесена Одлука за избор на членови на Дисциплинската комисија.

Новите Правила за тргување на Берзата стапија на сила на 08.08.2007 година. Во врска со нивната примена Одборот на директори на 13.07.2007 година ги донесе одлуките кои произлегуваат од Правилата за тргување. Со нив се регулираат техничките прашања во врска со тргувањето со хартии од вредност на Берзата, а чие донесување согласно Правилата е во надлежност на Одборот на директори. Во однос на примената на новите правила за тргување, Берзата

OUR REGULATORY FUNCTION

LEGISLATION OF A SELF-REGULATING ORGANIZATION

Pursuant to the new Securities Law, the MSE, as a self-regulating organization, has to enact the following regulations: Membership Rules, Trading Rules, Listing Rules, Arbitration Rules, Disciplinary Rules, and all regulations relating to fees charged for the stock exchange transactions. For the implementation of these regulations, an approval of the Securities and Exchange Commission is required.

In 2007, MSE's main activities in the regulations domain were focused in the procedures relating to the rules enacted by the MSE's Board of Directors during 2006, aimed at putting in line the MSE's operations with the Securities Law provisions, as well as in enforcing the implementation of these procedures in MSE's daily operations, once the approval of the Securities and Exchange Commission for the enacted rules had been received.

The Securities and Exchange Commission adopted resolutions for approving the Membership Rules, the Disciplinary Rules, and the Arbitration Rules. To this end, the Membership Rules, the Disciplinary Rules, and the Arbitration Rules came into effect on March 15, 2007.

In the period between the receipt of the approval for these rules from the Securities and Exchange Commission and their coming into effect, the MSE took all necessary activities toward preparing the documents and electing the bodies required by these rules. In that respect, an Arbitration Agreement was prepared in collaboration with the Central Securities Depository, which according to the Arbitration Rules, had to be signed by all members of the MSE of the Depository. With reference to the Disciplinary Rules, the MSE's Board of Directors, at its session held on March 9, 2007 adopted the Resolution for Electing Disciplinary Committee Members.

The new MSE Trading Rules came into effect on August 8, 2007. Referring to their implementation, on July 13, 2007 the Board of Directors adopted the resolutions deriving from the Trading Rules requirements. They were aimed at regulating the technical issues relating to securities trading on the MSE, and according to the Trading Rules, their adoption was under the Board of Directors' authority. When it came to implementation of the new

организираше состаноци со претставници на нејзините членки, на кои беа претставени новините што се воведуваат со Правилата за тргување со хартии од вредност.

Во текот на годината Берзата во неколку наврати интервенираше во актите што го регулираат тргувањето со хартии од вредност.

Во месец октомври 2007 година Македонската берза АД Скопје склучи Договор за меѓусебна соработка со Народната банка на Република Македонија, со кој се регулираат меѓусебните права и обврски на договорните страни при продажбата на акции од страна на Народната банка согласно со Законот за банките, преку спроведување на јавна берзанска аукција на акции. Во месец ноември 2007 година Македонската берза АД Скопје и Централниот депозитар АД Скопје потпишаа Протокол за меѓусебна соработка во постапката на порамнување на трансакции при примарна понуда на хартии од вредност преку берза.

СОРАБОТКА СО ОВЛАСТЕНИ УЧЕСНИЦИ

Преку Групацијата за работење со хартии од вредност при Стопанската комора на Република Македонија, Берзата остварува соработка со останатите учесници на пазарот на хартии од вредност со цел да бидат надминати одредени проблеми и да се изнајдат решенија за подобрување на условите на пазарот на капитал во Република Македонија.

Претставници на дел од членките на Берзата и претставници од Берзата, во рамките на постојаната Работна група за развој на Правилата за тргување и системот за тргување на Македонската берза, во текот на 2007 година одржаа неколку состаноци, на кои беа предложени мерки за подобрување на Правилата за тргување на берзата, а од средствите произлегоа и предлози за промена на системот за тргување во правец на негова поголема функционалност.

СТАТУТАРНИ АКТИВНОСТИ

Во текот на 2007 година, со одлука на Собранието на акционери на Берзата се изврши измена на Статутот на Берзата во делот на бројот на членови на Одборот на директори на Берзата, така што од јуни 2007 година Одборот на директори на Берзата ја извршува својата работа со намален број на членови, од претходните 13 членови, на сегашните 9 членови.

На XX-та седница на Собранието на акционери на Берзата што се одржа на 10.05.2007 година беше донесена Одлуката за зголемување на основната главнина на Македонска берза АД Скопје со средства на друштвото преку издавање на емисија на акции. Врз основа на оваа одлука беше спроведена постапка за зголемување на основната главнина на Берзата со средства на друштвото преку издавање на трета емисија на акции по пат на приватна понуда согласно законските и подзаконските одредби. Во предвидените законски рокови беше извршен упис на зголемувањето на основната главнина на Берзата во Централниот регистар. Основната главнина на Берзата по постапката за нејзино зголемување изнесува 1.695.023,2 евра, односно 2.972 акции.

trading rules, the MSE arranged meetings with representatives of its members for presenting all the novelties that had been brought forward by the Trading Rules.

Several times during the year the MSE made interventions in the rules that regulated the securities trading.

In October 2007, the MSE concluded a mutual cooperation contract with the National Bank of the Republic of Macedonia, which regulated mutual rights and obligations of the contractual parties in the events of selling shares by the National Bank according to the Law on Banks, via public auctions of shares. In November 2007, the MSE and the Central Securities Depository signed a protocol for mutual cooperation in the transaction settlement procedures in the events of primary offering of securities through the MSE.

COOPERATION WITH AUTHORIZED EXCHANGE PARTICIPANTS

Through the Securities Business Group at the Economic Chamber of the Republic of Macedonia, the MSE carries out cooperation with other securities market players, with a view to overcoming certain problems and finding solutions for improving capital market conditions in the Republic of Macedonia.

Representatives of both the MSE, and some of its members, held several meetings in 2007, within the framework of the Task Force for MSE's Trading Rules and Trading System Development. The meetings resulted in measures proposed for improving the MSE's Trading Rules, and proposals for making changes in the trading system with a purpose of advancing its functionalities.

CHARTER AMMENDMENTS AND ACTIVITIES

In 2007, further to a resolution of the MSE's General Meeting of Shareholders, MSE's Charter was amended, incurring a change in the number of Board of Directors' members. Therefore, since June 2007 the MSE's Board of Directors has been discharging its duties with a declined number of members, from former 13, to present 9 members.

On the 20th Session of the MSE's General Meeting of Shareholders held on May 10, 2007, a resolution for increasing MSE's charter capital from the assets of the company, by issuing additional shares was adopted. On that grounds a procedure was conducted for increasing MSE's charter capital from company assets, through the 3rd issue of shares by private offering, in compliance with the laws provisions and by-laws. Thereafter, within the legal defined deadlines, the increase of MSE's charter capital was registered with the Central Registry, and after the increase, MSE's charter capital equals EUR1,695,023.2 i.e. 2,972 outstanding shares.

НАДЗОР SUPERVISION

Во текот на 2007 година, Берзата континуирано ја спроведуваше функцијата на надзор врз тргувањето со хартии од вредност. Оваа активност, главно, подразбираше вонтеренско следење на тргувањето на Берзата и преземање соодветни интервенции заради одржување ефикасен и стабилен пазар на хартии од вредност, односно пазарен амбиент кој придонесува за јакнење на довербата на широката инвестициска јавност во субјектите на пазарот на хартии од вредност.

Во текот на 2007 година Берзата спроведе редовна непосредна контрола на работењето на овластените учесници во тргувањето - членки на Берзата, при што во периодот од 05.09.2007 до 28.11.2007 година беше извршена контрола на 17 членки. Целта на контролата беше да се утврди степенот на усогласеност на работењето на членките со законските и подзаконските прописи со кои се регулира работењето со хартии од вредност и актите на Берзата, како и да се зајакне надзорната функција на Берзата како саморегулирачка институција.

Врз основа на наодите од вонтеренскиот и од теренскиот надзор, Берзата издаде генерални препораки до своите членки, кон кои тие ќе треба да се придржуваат. Во однос на несоодветното постапување на некои членки, Берзата издаде инструкции за надминување на утврдените слабости. За случаите, во кои во текот на контролата беа утврдени неправилности и неусогласености во работењето на членките со актите на Берзата, се постапи во согласност со Правилата за однесување и дисциплина - со отпочнување на дисциплински постапки против 7 членки на Берзата и еден брокер вработен во членка на Берзата.

During the last year, the MSE was carrying out its function of supervising the securities trading on an ongoing basis. This activity was mainly focused on off-site monitoring of the trading on the MSE, and taking appropriate actions, with an ultimate aim to maintain an efficient and stable securities market, i.e. a market ambience for building broad investment community's trust in securities market participants.

In 2007 the MSE conducted regular on-site inspections of the operations of authorized trading participants – members of the MSE. In the period of September 5, 2007 – November 28, 2007, seventeen MSE members were controlled, with a purpose of determining the compatibility level of their operations with the respective legislative provisions regulating securities operations, and with the provisions of the MSE regulations, as well as with a purpose of strengthening the supervisory function of the MSE, as a self-regulating institution.

On grounds of the findings of both the off-side and on-side supervisions, the MSE issued general recommendations to its members, which have to be followed. Regarding the situations of inappropriate actions of individual members, the MSE extended instructions for overcoming the perceived weaknesses. In certain situations, when the control had established irregularities and incompatibilities of members' operations with MSE's regulations, actions were taken in accordance with the Disciplinary Rules, by initiating disciplinary procedures against seven MSE members and one broker.

ПРОМОЦИЈА И ПУБЛИКАЦИИ

За промоција на пазарот на хартии од вредност и берзанското работење во Република Македонија во текот на 2007 година беа изработени следните публикации и извештаи:

- „Факти за котираните компании за 2006/2007 година“ (електронско издание);
- “Прирачник за корпоративно управување во македонските акционерски друштва“ (електронско и печатено издание), изготвен со поддршка на Проектот за корпоративно управување на Меѓународната финансиска корпорација (ИФЦ) и Проектот за деловно опкружување во Македонија на Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД). Намената на овој Прирачник е да им помогне на македонските акционерски друштва да ги препознаат придобивките на доброто корпоративно управување и да ги воочат ризиците од одложувањето на неговата примена;
- „Годишен статистички билтен за 2006 година“ (електронско и печатено издание);
- месечни статистички билтени (електронски и печатени изданија);
- дневни и неделни статистички прегледи (електронско издание).

Сите претходно наведени изданија се достапни за јавноста преку веб страницата на Берзата www.mse.com.mk, без надоместок.

PROMOTION AND PUBLICATIONS

With a view to promoting the securities market and the stock exchange operations, the following brochures and reports were published in 2007:



- Fact Book on Listed Companies 2006/2007 (electronic edition);
- Corporate Governance Manual for Macedonian Joint Stock Companies (electronic and printed edition). The Manual was prepared in collaboration with the Corporate Governance Project of the International Finance Corporation (IFC), and the Macedonia Business Environment Activity of the United States Agency for International Development (USAID). Its purpose was to help Macedonian joint stock companies recognize the benefits of good corporate governance, and understand the risks from postponing its implementation;
- Annual Statistical Bulletin 2006 (electronic and printed edition);
- Monthly statistics bulletins (electronic and printed editions); and
- Daily and weekly statistics re-

ports (electronic edition).

All foregoing publications are available to the public free of charge on the MSE's web page: www.mse.com.mk

Главен промотивен настан во 2007 година беше одржувањето на VIII-та Годишна конференција на Македонската берза во периодот од 29 до 31 Март 2007 година во Охрид. Оваа годишна конференција на Берзата за прв пат беше меѓународна и беше настан на кој се состанаа над 250 учесници од повеќе земји во регионот (Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Бугарија, Турција), како и учесници од други земји од светот. На конференцијата земаа учество домашни и странски експерти од областа на пазарот на хартии од вредност. Конференцијата претставуваше исклучителна можност на едно место да се соочат ставовите на финансиските посредници, инвеститорите, котираните компании, регулаторите и организаторите на пазарите на хартии од вредност. Собирањето на голем број пазарни учесници од повеќе земји беше искористено од страна на членките на Македонската берза за остварување корисни билатерални контакти со присутни претставници на повеќе институционални инвеститори од други земји.

Останатите активности за промоција на Берзата и берзанското работење во 2007 година вклучуваат:

- соработка со новинари и медиуми, интервјуа, изјави и одржување на прес конференции, со цел сеопфатно и аналитички да бидат презентирани перформансите на тргувањето со хартии од вредност на Македонската берза. Соработката со медиумите вклучуваше дискусии на актуелни теми од сферата на пазарот на хартии од вредност и запознавање со новините воведени во актите на Берзата;
- организирање на обуки, присуство на промотивни настани, презентации, конференции и сл;
- реализација на проектот “МБ Монитор” – неделен берзански веб магазин, кој започна во месец октомври 2007 како резултат на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу Македонската берза АД Скопје и Проектот за деловно опкружување на УСАИД.

The leading promotion event in 2007 was the 8th Annual Conference of the MSE held in the period March 29-31, 2007 in Ohrid. The Annual Conference in 2007 gained an international character for the first time. It gathered together over 250 participants from many countries in the region (Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, and Turkey), as well as participants from other countries in the world. The Conference was attended by local and international experts in the field of securities markets. It was a unique opportunity for bringing together the views of financial intermediaries, investors, listed companies, regulators, and organizers of the securities markets. The attending MSE members took the opportunity of the meeting of large number of market participants from many countries, for useful bilateral contacts with representatives of many institutional investors from other countries.

The list of other promotion activities of the MSE in 2007 further included:

- Cooperating with journalists and media, and giving interviews, statements, and press conferences, aimed at a comprehensive and analytical presenting of MSE's securities trading performance. Cooperating with media implied discussing current topics relating to the securities market, as well as informing about the novelties brought forward by the MSE's regulations amendments);
- Organizing trainings, attending relevant promotional events, presentations, conferences, and the like;
- Realization of the “MB Monitor” project – a weekly web magazine on stock exchange topics, which was started in October 2007, as a result of the Cooperation Memorandum, signed between the MSE and the USAID's Macedonia Business Environment Activity.

ЕДУКАЦИЈА

Во текот на 2007 година продолжи реализацијата на едукативниот проект “Студентска берза”, кој започна во месец октомври 2005 година. „Студентска берза“ е интернет апликација во форма на наградна игра, чија цел е промовирање на берзанското работење, овозможување студентската популација да стекне практично искуство во инвестирањето во хартии од вредност и развивање на способностите за успешно креирање и управување со портфолио на хартии од вредност. Третиот циклус започна мошне успешно, со зголемен број учесници во проектот. Берзата и во овој циклус обезбеди покровители на проектот и продолжи со практиката на најдобрите учесници да им доделува месечни и годишни награди.

Како резултат на традиционалната соработка на Берзата со средните училишта и високообразовните институции во Република Македонија за организирани посети на групи ученици и студенти на Берзата, во текот на годината беа овозможени бројни посети на ученици и студенти од повеќе средни училишта и факултети од неколку градови во Македонија, за време на кои беше презентирана организациската поставеност и начинот на работа на берзата и на останатите институции на пазарот на хартии од вредност, а беше презентирани и берзанскиот електронски систем за тргување, БЕСТ.

На почетокот на месец февруари во просториите на Македонската берза се одржа еднодневен едукативен семинар за новинари на тема „Улогата на медиумите во следењето на пазарот на хартии од вредност“, на кој излагања имаа експерти од областа на работењето со хартии од вредност. На семинарот присуствуваа поголем број новинари од електронските и печатените медиуми.

Со цел да се поттикне развојот на научната мисла и истражувачката работа во областа на пазарот на хартии од вредност во Република Македонија, на почетокот на месец ноември берзата објави конкурс за годишна награда за истражувачки труд од областа на пазарот на хартии од вредност во Република Македонија.

EDUCATION

In 2007, proceeded the realization of the education project “Students' Stock Exchange”, which started back in October 2006. The Students' Stock Exchange is an internet application, in the form of a contest, the purpose of which is to promote stock exchange operations, as well as to allow students gain practical experience in the field of securities investment, and develop capabilities for successful creating and managing securities portfolios. The start of the third cycle was very successful, attracting an increased number of participants. In this cycle the MSE provided project sponsors, and continued the practice of awarding the best participants on monthly and yearly basis.

As a result of the traditional cooperation of the MSE with Macedonian high schools and universities, numerous visits by students from many high schools and universities from several Macedonian towns were made through the entire year, through organized study tours in the MSE's premises. These visits were used for presenting the organizational structure of the MSE, and explaining the operation manner of the MSE and other securities market institutions, as well as for presenting the MSE's electronic trading system BEST.

At the beginning of February, the MSE hosted at its offices a one-day educative seminar for journalists, titled “The Role of Media in Observing the Securities Market”, which included presentations of experts in the field of securities. The seminar was attended by many journalists from the electronic and printed media.

With a purpose of stimulating development of scientific ideas and research in the field of securities markets in the country, at the beginning of November, the MSE opened a competition for the annual award for a research paper in the field of securities markets in the Republic of Macedonia.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

INTERNATIONAL COOPERATION



Во 2007 година Македонската берза оствари интензивна и значајна соработка, како на регионално, така и на пошироко меѓународно ниво. Особено беа значајни контактите со Љубљанска берза, Белградска берза, Виенска берза, OMX и Атинската берза, и тоа како на полето на техничка соработка, така и на полето на институционалната соработка.

Македонската берза беше вклучена и во мултилатералната соработка со берзите од Југоисточна Европа, преку која беа дискутирани можните насоки за идната соработка на берзите

In 2007 the MSE achieved extensive and significant cooperation, both on regional and broader international level. Worth of emphasizing are particularly the cooperation and contacts with the Ljubljana Stock Exchange, the Belgrade Stock Exchange, the Vienna Stock Exchange, OMX, and the Athens Stock Exchange, in the area of both technical and institutional cooperation.

The MSE was also involved in the multilateral cooperation of the stock exchanges of South East Europe that included discussions on the matter of possible ways of future collaboration of the stock


од регионот. Еден од настаните, кој по своето значење ја одбележа целата 2007 година на меѓународен план, беше потпишувањето на Меморандумот за партнерство помеѓу берзите од Белград, Скопје, Загреб и Љубљана. Претставниците на овие берзи на 20.12.2007 година во Скопје го потпишаа овој документ, кој претставува најава за потесна соработка помеѓу овие берзи на полето на промоција на регионалниот пазар на хартии од вредност, меѓународна промоција на регионалните издавачи на хартии од вредност и производи, натамошен развој на регионални финансиски инструменти, услуги и членки на берзите и координирање, развој и институционализација на оваа соработка. Главна цел на Меморандумот за партнерство е да овозможи натамошен развој на регионалниот и националните пазари на хартии од вредност и е во функција на излегување во пресрет на потребите на големите меѓународни и регионални учесници на пазарот. Планираните активности вклучуваат развој и лансирање на регионален индекс, кој ќе ги следи општите ценовни движења на сите берзи потписнички на Меморандумот, како и регионален индекс што ќе ги следи цените на одредени хартии од вредност во регионот и врз кој би можеле да се базираат определени структурни производи, подготвување и организација на регионално и меѓународно претставување на определени котирали компании пред инвеститорската јавност и заедничко претставување преку регионална веб страница.

Во текот на 2007 година Македонската Берза зеде активно учество во работата на меѓународните организации, и тоа Федерацијата на Евроазиските берзи (FEAS), каде Македонската берза АД Скопје има статус на редовна членка и членка на Извршниот комитет, и Федерацијата на европски берзи (FESE), каде Берзата има статус на дописна членка.

exchanges in the region. One of the events, which according to its significance became a landmark of the entire 2007 in international matters, was the signing of the Partnership Memorandum of the stock exchanges from Belgrade, Skopje, Zagreb, and Ljubljana. The representatives of these stock exchanges signed the document on December 20, 2007 in Skopje, announcing a closer mutual cooperation in the areas of promotion of the regional securities market; international promotion of the regional securities issuers and products; further development of the regional financial instruments, services, and stock exchange members; and coordination, development, and institutionalization of these ways of cooperation. The primary goal of the Partnership Memorandum was to enable further development of the regional and local securities markets, whereas its role was to meet the needs of the large international and regional market players. The envisaged activities included: developing and launching a regional index that would reflect the general price movements on all stock exchanges that signed the Memorandum, as well as a regional index that would reflect the prices of certain securities in the region (which could serve as a foundation for certain structured products); preparing and organizing presentations of selected listed companies in the regional and international investor community; and appearing jointly in the public through a specially designed web page of the region.

In 2007 the MSE took an active role in the work of international organizations, such as the Federation of East Asia Stock Exchanges (FEAS), where the MSE holds the status of a full member and an Executive Committee member, and the Federation of European Stock Exchanges (FESE), where the MSE holds the status of a corresponding member.

НОВИТЕ ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ



Во 2007 година Македонската берза АД Скопје ја оствари определбата за набавка на сопствени деловни простории, кои, заради карактерот на дејноста и потребата од постојани технички и комуникациски унапредувања на инфраструктурата, ќе овозможат поквалитетно и поефикасно берзанско работење. Во текот на целата 2007 година се одвиваше реконструкција и адаптирање на новите простории.

Почнувајќи од 15.10.2007 година Берзата својата работа ја извршува во новите деловни простории. Процесот на преселбата не влијаеше врз тргувањето со хартии од вредност, кое и покрај големината на зафатот, се одвиваше непречено.

NEW BUSINESS PREMISES



In 2007 the MSE fulfilled its determination to have business premises of its own, having in mind the nature of the business, and the need for ongoing technical and communication advancements of the infrastructure that would allow higher quality and efficiency of its performance. Reconstruction and adaptation of the new premises took place during the entire 2007.

Since October 15, 2007 the MSE has officially been working in the new business premises. The moving did not affect the securities trading regardless the complexity of the undertaking.





ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ FINANCIAL STATEMENTS

МИСЛЕЊЕ НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Deloitte

Deloitte DOO
Mit. Teodosij Gologanov 28
1000 Skopje
Republic of Macedonia

Tel: +389 (2) 3111 300
Fax: +389 (2) 3119 544
cemikmacedonia@deloitte.com
www.deloitte.com/Macedonia

Central Register of RM
Registry Number 4881427
Komericalna Banka AD, Kej Dimitar Vlahov, Skopje
Account no. 300-0000000910-22
VAT MK 4030994253680

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиските извештаи (стр. 3 до 27) на Македонска берза на хартии од вредност АД, Скопје (во понатамошниот текст "Берзата"), кои се состојат од билансот на состојба на ден 31 декември 2007 година и билансот на успех, извештајот за промени во акционерската главнина и извештајот за парични текови за годината која што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведувања на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката за ризикот од евентуално погрешните прикажувања во финансиските извештаи настанати како резултат на измама или грешки. Во вршењето на проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Берзата со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Берзата. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Audit . Tax . Consulting . Financial Advisory .

(продолжува)
Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

CERTIFIED AUDITOR'S OPINION

Deloitte.

Deloitte DOO
Mlt. Teodosij Gologanov 28
1000 Skopje
Republic of Macedonia

Tel: +389 (2) 3111 300
Fax: +389 (2) 3119 544
cemk@deloitte.com
www.deloitte.com/Macedonia

Central Register of RM
Registry Number 4881427
Komericalna Banka AD, Kaj Dimitar Vlahov, Skopje
Account no. 300-000000910-22
VAT MK 4030994253680

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO THE BOARD OF DIRECTORS AND SHAREHOLDERS OF MAKEDONSKA BERZA NA HARTII OD VREDNOST AD, SKOPJE

We have audited the accompanying financial statements (page 3 to 26) of Makedonska berza na hartii od vrednost AD, Skopje (hereinafter referred to as the "the Stock Exchange"), which comprise the balance sheet as of December 31, 2007 and the income statement, statement of changes in equity and cash flow statement for the year than ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

(Continued)

Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.


Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И АКЦИОНЕРИТЕ НА
МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ (продолжение)

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Македонска берза на хартии од вредност АД, Скопје на ден 31 декември 2007 година, како и резултатите од работењето, промените во акционерската главнина и паричните текови за годината која што тогаш завршува во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Дилоит ДОО

 Лидија Нанева
 Директор

Скопје
 7 февруари 2008 година


 Биљана Настеска
 Овластен ревизор

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**TO THE BOARD OF DIRECTORS AND SHAREHOLDERS OF
MAKEDONSKA BERZA NA HARTII OD VREDNOST AD, SKOPJE (Continued)**

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects the financial position of Makedonska berza na hartii od vrednost AD, Skopje as of December 31, 2007, and its financial performance, changes in equity and its cash flows for the year then ended in accordance with the International Financial Reporting Standards.



Deloitte DOO
Skopje
February 7, 2008

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ

БИЛАНС НА УСПЕХ

Година што завршува на 31 декември 2007
(во илјади денари)

	Белешка	2007	2006
Приходи	5	336,478	164,826
Трошоци од деловното работење			
Трошоци за надоместоци и провизии	6	(47,452)	(31,812)
Персонални трошоци	7	(21,600)	(20,453)
Закупнина		(1,786)	(2,236)
Трошоци за маркетинг и репрезентација		(2,604)	(2,737)
Трошоци за амортизација		(2,017)	(1,519)
Трошоци за сомнителни и спорни побарувања, нето	16a	(208)	(540)
Други трошоци	8	(10,561)	(8,720)
Добивка од оперативно работење		250,250	96,809
Нето финансиски приходи	9	11,391	6,173
Добивка пред оданочување		261,641	102,982
Данок на добивка	10	(32,389)	(16,134)
Нето добивка		229,252	86,848
Заработувачка по акција (во денари)	11	127,805	62,212

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

MAKEDONSKA BERZA NA HARTII OD VREDNOST AD, SKOPJE

INCOME STATEMENTS
Year Ended December 31, 2007
(In thousands of Denars)

	Note	2007	2006
Revenue	5	336,478	164,826
Operating expenses			
Fee and commission expenses	6	(47,452)	(31,812)
Personnel expenses	7	(21,600)	(20,453)
Rent		(1,786)	(2,236)
Marketing and public relations		(2,604)	(2,737)
Depreciation and amortization		(2,017)	(1,519)
Losses on impairment, net	16a	(208)	(540)
Other expenses	8	(10,561)	(8,720)
Profit from operations		<u>250,250</u>	<u>96,809</u>
Net financial income	9	<u>11,391</u>	<u>6,173</u>
Profit before tax		<u>261,641</u>	<u>102,982</u>
Income taxes	10	<u>(32,389)</u>	<u>(16,134)</u>
Net profit		<u>229,252</u>	<u>86,848</u>
Earnings per share (in Denars)	11	<u>127,805</u>	<u>62,212</u>

The accompanying notes form
an integral part of these financial statements.

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2007
(во илјади денари)

	Белешка	2007	2006
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	12	88,197	2,592
Нематеријални средства	12	1,362	570
		<u>89,559</u>	<u>3,162</u>
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	13	2,044	1,159
Пласмани во банки	14	223,335	88,001
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	15	65,625	62,559
Побарувања од купувачи	16	11,853	13,896
Други побарувања	17	357	559
		<u>303,214</u>	<u>166,174</u>
Вкупно средства		<u>392,773</u>	<u>169,336</u>
Акционерска главнина	18		
Уплатен капитал		103,498	51,652
Задолжителни резерви		28,449	10,407
Акумулирана добивка		229,252	86,848
Вкупно акционерска главнина		<u>361,199</u>	<u>148,907</u>
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	19	4,005	3,265
Останати тековни обврски	20	27,569	17,164
Вкупно тековни обврски		<u>31,574</u>	<u>20,429</u>
Вкупно акционерска главнина и обврски		<u>392,773</u>	<u>169,336</u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи се прифатени и одобрени од страна на раководството на Берзата на 1 февруари 2008 година и ќе бидат предложени за прифаќање од страна на Одборот на директори.

Одобрено од,

Иван Штериов
Главен извршен директор




Елена Јакимовска Петровска
Извршен директор



MAKEDONSKA BERZA NA HARTII OD VREDNOST AD, SKOPJE

BALANCE SHEET
 As of December 31, 2007
 (In thousands of Denars)


	Note	2007	2006
Non-current assets			
Property and equipment	12	88,197	2,592
Intangible assets	12	1,362	570
		<u>89,559</u>	<u>3,162</u>
Current assets			
Cash and cash equivalents	13	2,044	1,159
Deposits with banks	14	223,335	88,001
Held-to-maturity securities	15	65,625	62,559
Trade receivables	16	11,853	13,896
Other receivables	17	357	559
		<u>303,214</u>	<u>166,174</u>
Total assets		<u>392,773</u>	<u>169,336</u>
Equity	18		
Share capital		103,498	51,652
Obligatory reserves		28,449	10,407
Retained earnings		229,252	86,848
Total equity		<u>361,199</u>	<u>148,907</u>
Current liabilities			
Trade payables	19	4,005	3,265
Other current liabilities	20	27,569	17,164
Total current liabilities		<u>31,574</u>	<u>20,429</u>
Total equity and liabilities		<u>392,773</u>	<u>169,336</u>

The accompanying notes form
an integral part of these financial statements.

These financial statements were adopted and approved by the management of the Macedonian Stock Exchange on February 1, 2008 and shall be proposed for the approval to the Board of Directors.

Approved by,

Ivan Steriev
Chief Executive Director




Elena Jakimovska Petrovska
Executive Director



МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
Година што завршува на 31 декември 2007
(во илјади денари)

	Уплатен капитал	Задолжител. резерви	Акумул. добивка	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2006	38,240	8,642	22,157	69,039
Распределба на добивката од 2005 година	13,414	1,763	(15,177)	-
Дивиденди	-	-	(6,980)	(6,980)
Усогласување со регистрација во трговски регистар	(2)	2	-	-
Добивка од тековната година	-	-	86,848	86,848
Состојба на 31 декември 2006	51,652	10,407	86,848	148,907
Распределба на добивката од 2006 година	51,846	18,042	(69,888)	-
Дивиденди	-	-	(13,960)	(13,960)
Останато	-	-	(3,000)	(3,000)
Добивка од тековната година	-	-	229,252	229,252
Состојба на 31 декември 2007	103,498	28,449	229,252	361,199

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

MAKEDONSKA BERZA NA HARTII OD VREDNOST AD, SKOPJE

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Year Ended December 31, 2007
(In thousands of Denars)

	Share Capital	Obligatory Reserves	Retained Earnings	Total
Balance at January 1, 2006	38,240	8,642	22,157	69,039
Allocation of profit for 2005	13,414	1,763	(15,177)	-
Dividends	-	-	(6,980)	(6,980)
Reconciliation with Trade Register	(2)	2	-	-
Profit for the year	-	-	86,848	86,848
Balance at December 31, 2006	51,652	10,407	86,848	148,907
Allocation of profit for 2006	51,846	18,042	(69,888)	-
Dividends	-	-	(13,960)	(13,960)
Other	-	-	(3,000)	(3,000)
Profit for the year	-	-	229,252	229,252
Balance at 31 December 2007	103,498	28,449	229,252	361,199

The accompanying notes form
an integral part of these financial statements.

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД, СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 Година што завршува на 31 декември 2007
 (во илјади денари)

	2007	2006
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	261,641	102,982
Усогласувања за:		
Амортизација	2,017	1,519
Сметководствена вредност на отпишани основни средства	-	29
Загуби поради оштетување и ненаплативост	208	540
Приходи по основ на камати	(11,356)	(6,054)
Трошоци на Одборот на директори и Извршните директори	6,084	6,643
	<u>258,594</u>	<u>105,659</u>
Намалување/(зголемување на побарувања од купувачи и други побарувања	2,646	(4,903)
(Намалување)/зголемување на обврски кон добавувачи и други обврски	(15,850)	(6,515)
Платен данок на добивка	(11,478)	(4,785)
Други исплати	(3,000)	-
<i>Нето пари обезбедени од оперативни активности</i>	<u>230,912</u>	<u>89,456</u>
Парични текови од инвестициони активности		
Наплатени камати	10,747	6,054
Набавка на недвижности и опрема	(88,414)	(1,296)
<i>Нето пари обезбедени од инвестициони активности</i>	<u>(77,667)</u>	<u>4,758</u>
Парични текови од финансиски активности		
Платени дивиденди	(13,960)	(6,980)
<i>Нето пари користени за финансиски активности</i>	<u>(13,960)</u>	<u>(6,980)</u>
Нето зголемување на пари и парични еквиваленти	<u>139,285</u>	<u>87,234</u>
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	<u>151,719</u>	<u>64,485</u>
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	<u>291,004</u>	<u>151,719</u>
Парите и паричните еквиваленти вклучуваат:		
Пари и сметки во домашни банки (Белешка 13)	2,044	1,159
Пласмани во банки (Белешка 14)	223,335	88,001
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање (Белешка 15)	65,625	62,559
	<u>291,004</u>	<u>151,719</u>

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

MAKEDONSKA BERZA NA HARTII OD VREDNOST AD, SKOPJE

CASH FLOW STATEMENT
Year Ended December 31, 2007
(In thousands of Denars)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Cash flows from operating activities		
Profit before taxation	261,641	102,982
<i>Adjustments for:</i>		
Depreciation and amortization	2,017	1,519
Carrying amount fixed assets written off	-	29
Loss on impairment and uncollectability	208	540
Interest income	(11,356)	(6,054)
Board of Directors and Executive Directors expenses	6,084	6,643
	<u>258,594</u>	<u>105,659</u>
Decrease /(increase) of trade and other receivables	2,646	(4,903)
(Decrease)/increase in trade and other payables	(15,850)	(6,515)
Income taxes paid	(11,478)	(4,785)
Other payments	(3,000)	-
<i>Net cash generated from operating activities</i>	<u>230,912</u>	<u>89,456</u>
Cash flows from investing activities		
Interest received	10,747	6,054
Purchase of property and equipment	(88,414)	(1,296)
<i>Net cash (used in)/generated from investing activities</i>	<u>(77,667)</u>	<u>4,758</u>
Cash flows from financing activities		
Dividends paid	(13,960)	(6,980)
<i>Net cash used in financing activities</i>	<u>(13,960)</u>	<u>(6,980)</u>
Net increase in cash and cash equivalents	<u>139,285</u>	<u>87,234</u>
Cash and cash equivalents at beginning of year	<u>151,719</u>	<u>64,485</u>
Cash and cash equivalents at end of year	<u>291,004</u>	<u>151,719</u>
Cash and cash equivalents consist of:		
Cash and accounts in domestic banks (Note 13)	2,044	1,159
Deposits with banks (Note 14)	223,335	88,001
Investments in held-to-maturity securities (Note 15)	<u>65,625</u>	<u>62,559</u>
	<u>291,004</u>	<u>151,719</u>

The accompanying notes form
an integral part of these financial statements.



ПРИЛОЗИ APPENDICES

ДЕВИЗЕН КУРС

Состојба 31.12.2007 година

1 €	= 61,2435 МКД
1 \$	= 42,1903 МКД

КОТИРАНИ КОМПАНИИ НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА

Супер Котација

во МКД

Ред број	Шифра	Друштво	Дејност	Вкупно издадени акции (31.12.2007)	Пазарна капитализација на 31.12.2007
1.	БЕСК	Бетон АД Скопје	градежништво	43.684	1.616.308.000
2.	ИНБ	Инвест Банка АД Скопје	банкарство	254.362	2.476.336.164
3.	КМБ	Комерцијална банка АД Скопје	банкарство	1.992.467	13.873.676.817
4.	ТПЛФ	Топлификација АД Скопје	индустрија	450.000	6.209.976.285

Берзанска Котација

во МКД

Ред број	Шифра	Друштво	Дејност	Вкупно издадени акции (31.12.2007)	Пазарна капитализација на 31.12.2007
5.	АЛК	Алкалоид АД Скопје	индустрија	1.431.353	16.126.679.952
6.	ВИТА	Витаминка АД Прилеп	индустрија	80.980	1.436.005.383
7.	ГРНТ	Гранит АД Скопје	градежништво	3.071.377	6.443.705.025
8.	ДИМИ	Димко Митрев АД Велес	индустрија	40.000	50.040.000
9.	ЕМО	ЕМО АД Охрид	индустрија	367.641	698.150.259
10.	ЖИЛУ	Жито Лукс АД Скопје	индустрија	819.234	704.857.170
11.	ЖТВР	Жито Вардар АД Велес	индустрија	73.037	714.655.973
12.	ЗПКО	ЗК Пелагонија АД Битола	земјоделство	278.620	3.507.547.180
13.	ИНХО	Интернешнел Хотелс АД Скопје	угостителство	530.554	202.141.074
14.	КИБ	КИБ АД Куманово	банкарство	128.655	321.637.500
15.	КОМУ	Комуна АД Скопје	индустрија	279.000	355.817.070
16.	ЛОТО	Лотарија на Македонија АД Скопје	услуги	161.540	500.774.000
17.	МАВР	Маврово АДГ Скопје	градежништво	248.249	271.584.406
18.	МАКС	Макотекс АД Скопје	трговија	94.063	4.703.150
19.	МПОЛ	Хотели-Метропол АД Охрид	угостителство	1.035.000	1.051.560.000
20.	МКШД	Макошпед АД Скопје	услуги	788.424	1.498.005.600
21.	МПТ	Макпетрол АД Скопје	трговија	112.382	14.327.487.521
22.	МТУР	Македонијатрист АД Скопје	угостителство	452.247	3.677.403.472
23.	ОХБ	Охридска банка АД Охрид	банкарство	322.549	2.580.392.000
24.	ОХИС	ОХИС АД Скопје	индустрија	927.974	600.500.698
25.	РЕПЛ	Реплек АД Скопје	трговија	25.920	1.814.400.000
26.	РЖЕК	РЖ Економика АД Скопје	услуги	535.245	299.737.200
27.	РЖИН	РЖ Институт АД Скопје	индустрија	113.394	216.242.358
28.	РЖИТ	РЖ Интер-Транспед АД Скопје	услуги	585.399	216.597.630
29.	РЖУС	РЖ Услуги АД Скопје	услуги	1.571.668	1.728.834.800
30.	СБТ	Стопанска банка АД Битола	банкарство	389.779	3.912.880.071
31.	СПАЗ	Скопски Пазар АД Скопје	услуги	70.937	3.912.575.000
32.	СТИЛ	Макстил АД Скопје	индустрија	14.622.943	8.546.085.115
33.	ТЕТЕ	Тетекс АД Тетово	индустрија	456.787	2.439.242.580
34.	ТЕХ	Технометал Вардар АД Скопје	трговија	80.186	361.638.860
35.	ТКВШ	ВВ Тиквеш АД Кавадарци	индустрија	206.500	2.155.977.416
36.	ТКПР	Тутунски комбинат АД Прилеп	индустрија	509.050	346.154.000
37.	ТТК	ТТК Банка АД Скопје	банкарство	907.888	2.703.690.464
38.	ФЕРШ	Фершпед АД Скопје	услуги	18.113	5.595.105.700

EXCHANGE RATE

Status as of December 31, 2007

1 €	= MKD 61,2435
1 \$	= MKD42,1903

**LISTED COMPANIES ON THE MACEDONIAN
STOCK EXCHANGE**

Super Listing

in MKD

No.	Code	Issuer	Business	Outstanding Shares as of Dec. 31, 2007	Market Capitalization as of Dec. 31, 2007
1.	BESC	Beton AD Skopje	Construction	43.684	1.616.308.000
2.	INB	Investbanka AD Skopje	Banking	254.362	2.476.336.164
3.	KMB	Komercijalna Banka AD Skopje	Banking	1.992.467	13.873.676.817
4.	TPLF	Toplifikacija AD Skopje	Services	450.000	6.209.976.285

Exchange Listing

in MKD

No.	Code	Issuer	Business	Outstanding Shares as of Dec. 31, 2007	Market Capitalization as of Dec. 31, 2007
5.	ALK	Alkaloid AD Skopje	Industry	1.431.353	16.126.679.952
6.	VITA	Vitaminka AD Prilep	Industry	80.980	1.436.005.383
7.	GRNT	Granit AD Skopje	Construction	3.071.377	6.443.705.025
8.	DIMI	Dimko Mitrev AD Veles	Industry	40.000	50.040.000
9.	EMO	EMO AD Ohrid	Industry	367.641	698.150.259
10.	ZILU	Zito Luks AD Skopje	Industry	819.234	704.857.170
11.	ZTVR	Zito Vardar AD Veles	Industry	73.037	714.655.973
12.	ZPKO	ZK Pelagonija AD Bitola	Agriculture	278.620	3.507.547.180
13.	INHO	International Hotels AD Skopje	Catering	530.554	202.141.074
14.	KIB	KIB AD Kumanovo	Banking	128.655	321.637.500
15.	KOMU	Komuna AD Skopje	Industry	279.000	355.817.070
16.	LOTO	Lotarija na Makedonija AD Skopje	Services	161.540	500.774.000
17.	MAVR	Mavrovo ADG Skopje	Construction	248.249	271.584.406
18.	MAKS	Makoteks AD Skopje	Trade	94.063	4.703.150
19.	MPOL	Hoteli-Metropol AD Ohrid	Catering	1.035.000	1.051.560.000
20.	MKSP	Makosped AD Skopje	Services	788.424	1.498.005.600
21.	MPT	Makpertrol AD Skopje	Trade	112.382	14.327.487.521
22.	MTUR	Makedonijaturist AD Skopje	Catering	452.247	3.677.403.472
23.	OHB	Ohridska Banka AD Ohrid	Banking	322.549	2.580.392.000
24.	OHIS	OHIS AD Skopje	Industry	927.974	600.500.698
25.	REPL	Replek AD Skopje	Trade	25.920	1.814.400.000
26.	RZEK	RZ Ekonomika AD Skopje	Services	535.245	299.737.200
27.	RZIN	RZ Institut AD Skopje	Industry	113.394	216.242.358
28.	RZIT	RZ Inter-Transsped AD Skopje	Services	585.399	216.597.630
29.	RZUS	RZ Uslugi AD Skopje	Services	1.571.668	1.728.834.800
30.	SBT	Stopanska Banka AD Bitola	Banking	389.779	3.912.880.071
31.	SPAZ	Skopski Pazar AD Skopje	Services	70.937	3.912.575.000
32.	STIL	Makstil AD Skopje	Industry	14.622.943	8.546.085.115
33.	TETE	Teteks AD Tetovo	Industry	456.787	2.439.242.580
34.	TEH	Tehnometal Vardar AD Skopje	Trade	80.186	361.638.860
35.	TKVS	VV Tikves AD Kavadarci	Industry	206.500	2.155.977.416
36.	TKPR	Tutunski Kombinat AD Prilep	Industry	509.050	346.154.000
37.	TTK	TTK Banka AD Skopje	Banking	907.888	2.703.690.464
38.	FERS	Fersped AD Skopje	Services	18.113	5.595.105.700

ТАБЕЛАРНА СТАТИСТИКА ОД ТРГУВАЊЕТО СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА БЕРЗАТА

Промет од класично тргување, по месеци

TABULAR STATISTICS OF THE TRADING

Trading in BEST, by months

Месец/Period	Официјален пазар/Official Market		Редовен пазар/ Regular Market	Промет во денари/ Turnover in MKD	Промет во ЕВРА/ Turnover in EUR	Бр. на транс./ No. of Transact.	Бр. на ден. на тргив. / No. of Trading Days
	Акции/Shares	Обврзници/ Bonds	Акции/Shares				
Јануари/January	545.424.942	159.213.910	69.183.727	675.534.925	11.040.912	5.879	20
Февруари/February	1.205.166.009	66.515.747	274.894.192	1.546.575.948	25.276.246	10.358	20
Март/March	1.958.762.471	141.492.559	642.783.952	2.743.038.982	44.839.817	16.530	22
Вкуп. I квартал/ I Quarter Subtotal	3.709.353.422	268.934.562	986.861.871	4.965.149.855	81.156.976	32.767	62
Април/April	2.449.628.322	209.474.367	1.284.522.245	3.943.624.934	64.470.018	21.173	19
Мај/May	2.686.365.869	124.859.595	1.124.774.899	3.936.000.363	64.340.832	19.769	20
Јуни/June	946.808.736	146.208.839	438.640.709	1.531.658.284	25.036.866	8.532	21
Вкуп. II квартал/ II Quarter Subtotal	6.082.802.927	480.542.802	2.847.937.853	9.411.283.582	153.847.716	49.474	60
Јули/July	1.018.548.995	95.858.019	468.432.637	1.582.839.651	25.872.285	7.980	22
Август/August	2.606.529.040	58.213.785	519.271.317	3.184.014.142	52.052.473	14.101	21
Септември/ September	1.930.555.929	111.803.495	1.367.044.440	3.409.403.864	55.733.498	13.407	20
Вкуп. III квартал/ III Quarter Subtotal	5.555.633.964	265.875.299	2.354.748.394	8.176.257.657	133.658.255	35.488	63
Октомври/October	1.292.250.384	384.116.167	3.395.383.043	5.071.749.594	82.894.225	11.462	20
Ноември/November	1.302.391.103	88.700.358	297.297.099	1.688.388.560	27.584.367	7.529	22
Декември/ December	577.149.001	71.671.775	442.829.870	1.091.650.646	17.825.750	5.138	20
Вкуп. IV квартал/ IV Quarter Subtotal	3.171.790.488	544.488.301	4.135.510.012	7.851.788.801	128.304.343	24.129	62
ВКУПНО/TOTAL	18.519.580.801	1.559.840.963	10.325.058.130	30.404.479.894	496.967.289	141.858	247

10 АКЦИИ СО НАЈГОЛЕМО УЧЕСТВО ВО ПРОМЕТОТ НА ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР (без блок трансакции)/
TOP 10 MOST LIQUID SHARES ON THE OFFICIAL MARKET (Excluding Block Transactions)

Опис на хв/Issuer	Мак./Max.	Мин./Min.	Просечна цена/ Average Price	Количина/ Volume	Вкупно/Total			Пазарна капитализација/ Market Capitalization (31.12.2007)
					Вредност/ Value	Промет во ЕВРА/ Turnover in EUR	Број на транс./ No. of Trans.	
Комерцијална банка АД Скопје Komercijalna Banka AD Skopje	8.100,00	5.901,00	6.957,57	397.450	2.767.402.936	45.233.967	6.894	13.873.676.817
Алкалоид АД Скопје Alkaloid AD Skopje	14.500,00	5.361,00	9.665,00	210.128	1.993.032.929	32.575.869	8.543	16.126.679.952
Макпетрол АД Скопје Makpetrol AD Skopje	178.000,00	48.000,00	112.975,13	15.147	1.601.167.926	26.172.089	2.787	14.327.487.521
Гранит АД Скопје Granit AD Skopje	3.000,00	550,00	1.875,66	905.054	1.567.823.512	25.625.910	8.715	6.443.705.025
Стопанска банка АД Битола Stopanska Banka AD Bitola	13.233,00	9.111,00	11.565,78	94.747	1.090.218.426	17.820.099	2.020	3.912.880.071
Макстил АД Скопје Makstil AD Skopje	889,00	61,00	495,83	2.575.634	1.016.902.990	16.621.941	9.431	8.546.085.115
Охридска банка АД Охрид Ohridska Banka AD Ohrid	11.519,00	7.503,00	9.284,17	114.049	1.016.547.512	16.613.829	1.451	2.580.392.000
Бетон АД Скопје Beton AD Skopje	54.000,00	8.600,00	30.333,07	29.486	821.120.420	13.420.870	3.383	1.616.308.000
Топлификација АД Скопје Toplifikacija AD Skopje	19.200,00	3.998,00	10.716,09	77.409	777.056.414	12.701.325	4.104	6.209.976.285
Тетекс АД Тетово Teteks AD Tetovo	7.497,00	730,00	4.227,63	162.855	578.685.943	9.459.034	3.323	2.439.242.580
Вкупно Total				4.581.959	13.229.959.008	216.244.933	50.651	76.076.433.367

**Странски инвеститори во главнината
на друштвата од МБИ 10**

**Foreign Investors' Participation in the Outstanding
Shares of MBI-10 Companies**

Издавач	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XII.2006/ XII.2007
Алколоид АД Скопје	13,02%	14,01%	14,62%	15,20%	14,77%	15,09%	15,12%	15,23%	15,03%	14,87%	14,45%	14,31%	1,67%
Бетон АД Скопје	27,60%	29,31%	29,38%	29,84%	31,91%	32,10%	65,54%	64,93%	62,95%	62,38%	59,96%	58,11%	34,19%
Гранит АД Скопје	25,92%	26,70%	26,96%	27,57%	26,61%	27,14%	27,49%	27,90%	28,08%	27,83%	26,95%	26,67%	1,52%
Комерцијална банка АД Скопје	37,63%	39,01%	39,87%	45,84%	46,70%	48,76%	49,00%	49,69%	50,24%	57,48%	59,88%	59,60%	22,89%
Макпетрол АД Скопје	6,97%	8,02%	9,67%	10,59%	10,58%	10,72%	10,66%	10,95%	11,15%	11,37%	11,30%	11,33%	4,59%
Макстил АД Скопје	82,79%	84,02%	82,90%	81,95%	81,32%	81,25%	81,22%	81,19%	81,03%	80,95%	80,75%	80,74%	-1,65%
Охридска банка АД Охрид	19,46%	19,28%	19,57%	72,18%	71,86%	71,64%	71,58%	75,78%	78,16%	78,41%	78,31%	78,47%	59,11%
Стопанска банка АД Битола	28,72%	30,74%	31,96%	36,13%	40,41%	40,84%	41,43%	41,76%	41,89%	41,85%	41,07%	40,39%	12,15%
Тетекс АД Тетово	0,05%	1,17%	3,31%	5,37%	6,09%	6,19%	6,24%	5,82%	5,94%	5,92%	5,67%	5,53%	0,53%
Топлификација АД Скопје	23,52%	23,48%	23,55%	23,59%	22,92%	22,91%	22,87%	22,88%	22,59%	22,49%	22,21%	22,22%	-1,30%

**УЧЕСТВО НА ЧЛЕНКИТЕ НА БЕРЗАТА ВО
РЕАЛИЗИРАНИОТ ПРОМЕТ ВО 2007 ГОДИНА**


MSE TURNOVER IN 2007 STRUCTURED BY MEMBERS

Денари/MKD

Ред. Бр.	Членка/Member	Вкупно/Total	%	Класично тргување/ Trading in BEST	% Класично тргување	Блокови/ Block Trans- actions	% Блокови Block Transac- tions	Држава/ Government	% Држава Govern- ment
1.	Комерцијална банка АД Скопје/ Komerzialna Banka AD Skopje	16.140.636.231	20,91	11.934.811.344	19,63	4.205.304.998	25,77	519.890	0,93
2.	НЛБ Тутунска брокер АД Скопје/ NLB Tutunska Broker AD Skopje	8.961.266.926	11,61	7.593.960.292	12,49	1.358.937.235	8,33	8.369.400	14,94
3.	ИНОВО БРОКЕР АД Скопје/ Inovo Broker AD Skopje	7.266.094.542	9,41	6.762.933.229	11,12	503.143.988	3,08	17.325	0,03
4.	ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје/ Ilirika Investments AD Skopje	6.882.590.167	8,92	3.221.998.529	5,3	3.660.591.638	22,44	0	0
5.	Фершпед Брокер АД Скопје/ Fersped Broker AD Skopje	6.201.003.173	8,03	3.825.681.027	6,29	2.365.586.245	14,5	9.735.900	17,38
6.	Бро-Дил АД Скопје/ Bro-Dil AD Skopje	4.121.219.382	5,34	3.028.922.677	4,98	1.061.016.704	6,5	31.280.000	55,84
7.	ТТК Банка Скопје/ TTK Banka AD Skopje	3.452.762.855	4,47	3.119.244.224	5,13	330.589.736	2,03	2.928.896	5,23
8.	БИТОЛА БРОКЕР АД Битола/ Bitola Broker AD Bitola	3.311.969.765	4,29	3.311.942.429	5,45	0	0	27.336	0,05
9.	ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје/ Investbroker AD Skopje	3.079.135.707	3,99	2.464.828.515	4,05	614.307.192	3,77	0	0
10.	Стопанска Банка АД Скопје/ Stopanska Banka AD Skopje	3.035.816.414	3,93	2.776.582.014	4,57	259.234.400	1,59	0	0
11.	ЕУРОБРОКЕР АД Скопје/ Euro Broker AD Skopje	2.744.064.030	3,56	2.718.508.760	4,47	25.555.270	0,16	0	0
12.	Универзална Инвестициона Банка АД Скопје UNI Banka AD Skopje	2.668.235.219	3,46	943.788.149	1,55	1.724.447.070	10,57	0	0
13.	Алта Виста брокер АД Скопје/ Alta Vista Broker AD Skopje	2.634.224.976	3,41	2.589.897.576	4,26	41.184.000	0,25	3.143.400	5,61
14.	МАК Брокер АД Скопје/ MAK BROKER Skopje	2.537.908.915	3,29	2.537.908.915	4,17	0	0	0	0
15.	Поштел Брокер АД Скопје/ Postel Broker AD Skopje	1.594.168.242	2,07	1.519.468.242	2,5	74.700.000	0,46	0	0
16.	Охридска Банка АД Охрид/ Ohridska Banka AD Ohrid	1.134.797.595	1,47	1.115.597.595	1,83	19.200.000	0,12	0	0
17.	ВИП АД Скопје/ VIP Broker AD Skopje	720.738.994	0,93	720.738.994	1,19	0	0	0	0
18.	Публикум АД Скопје/ Publikum AD Skopje	358.539.651	0,46	316.736.825	0,52	41.802.826	0,26	0	0
19.	Силекс Банка АД Скопје/ Sileks Banka AD Skopje	140.839.858	0,18	140.839.858	0,23	0	0	0	0
20.	КБЦ СЕКЈУРИТИС АД Скопје/ KBC Sekjuritits Skopje AD Skopje	128.114.194	0,17	128.114.194	0,21	0	0	0	0
21.	АУЦТОР БРОКЕРИ АД СКОПЈЕ/ Auctor Brokeri AD Skopje	53.772.932	0,07	23.420.932	0,04	30.352.000	0,19	0	0
22.	Динев Брокер АД Скопје/ Dinev Broker AD Skopje	13.035.468	0,02	13.035.468	0,02	0	0	0	0
	Вкупно	77.180.935.236	100,00	60.808.959.788	100,00	16.315.953.302	100,00	56.022.147	100,00

ПРОМЕТ ПО ЧЛЕНКИ ВО 2007 ГОДИНА

TURNOVER PER MEMBER IN 2007



ЧЛЕНКИ НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА (НА 31.12.2007 ГОДИНА)

1. „АЛТА ВИСТА БРОКЕР„ АД Скопје
02/3217-103; Факс: 02/3217-103;
бул. Кочо Рацин бр.30 влез 2/2 1000 Скопје
Директор: Јулијана Ангеловска
info@altavistabroker.com.mk
www.altavistabroker.com.mk
2. АУЦТОР БРОКЕРИ АД Скопје
02/3248-980; 3248-981; Факс: 02/3246-570;
бул. Партизански одреди бр.43-б/локал 5, 1000 Скопје
Директор: Тамара Анчева Крстева
info@auctor.com.mk
www.auctor.com.mk
3. БЕТА БРОКЕР АД Скопје
02/3161-666;
ул. Васил Ѓоргов 29/1 мез1А, 1000 Скопје
Директор: Панче Шурков
www.betabroker.com
4. „Битола Брокер“ АД Битола
047/258-830; Факс: 047/258-840 и 047/258-810;
ул. Васко Карангелески, Хотел Битола б.б. 7000 Битола
Директор: Сашко Китановски
bbbroker@mt.net.mk
5. „Бро - Дил“ - АД Скопје
02/3298-851; 3298-852; Факс: 02/3118-670;
ул. 27-ми Март бр.5/4, 1000 Скопје
Директор: Искра Костова
jelena@bro-deal.com.mk; info@bro-deal.com.mk
www.bro-deal.com.mk
6. ВИП АД Скопје
02/3298-385; 3298-387; 3226-969; 3217 -159;
Факс: 02/3217-160;
ул.Ленинова бр.16/1-2, 1000 Скопје
Директор: Ѓорѓи Игњатов
contact@vipbroker.com.mk
7. ДИНЕВ БРОКЕР АД Скопје
02/3217-617; 02/3217-924; Факс: 02/3217-926;
ул.Народен Фронт бр.5/3 Скопје
Директор: Ленин Прцуловски
dinevbroker@yahoo.com

MEMBERS OF THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE (ON DECEMBER 31, 2007)

1. “ALTA VISTA BROKER” AD Skopje
02/3217-103; Fax: 02/3217-103;
Bul. Koco Racin Br. 30 Vlez 2/2, 1000 Skopje
Director: Julijana Angelovska
info@altavistabroker.com.mk
www.altavistabroker.com.mk
2. AUCTOR BROKERI AD Skopje
02/3248-980; 3248-981; Fax: 02/3246-570;
Bul. Partizanski Odredi Br. 43-b/Lokal 5, 1000 Skopje
Director: Tamara Anceva Krsteva
info@auctor.com.mk
www.auctor.com.mk
3. BETA BROKER AD Skopje
02/3161-666;
ul. Vasil Gjorgov 29/1 mez1A 1000 Skopje
Director: Pance Surkov
www.betabroker.com
4. “Bitola Broker” AD Bitola
047/258-830; Fax: 047/258-840; 047/258-810;
Ul. Vasko Karangeleski, Hotel Bitola b.b., 7000 Bitola
Director: Sasko Kitanski
bbbroker@mt.net.mk
5. “Bro-Dil” - AD Skopje
02/3298-851; 02/3298-852; Fax: 02/3118-670;
Ul. 27-mi Mart Br. 5/4, 1000 Skopje
Director: Iskra Kostova
jelena@bro-deal.com.mk; info@bro-deal.com.mk
www.bro-deal.com.mk
6. VIP AD Skopje
02/3298-385; 02/3298-387; 02/3226-969; 02/3217-159;
Fax: 02/3217-160;
Ul. Leninova Br. 16/1-2, 1000 Skopje
Director: Gorgi Ignjatov
contact@vipbroker.com.mk
7. DINEV BROKER AD Skopje
02/3217-617; 02/3217-924; Fax: 02/3217-926;
Ul. Narodni Front Br. 5/3 Skopje
Director: Lenin Prculovski
dinevbroker@yahoo.com

8. „Еуро Брокер“ АД Скопје
02/3215-198; 3215-199; 3298-815;
Факс: 3223-397; 3298-816;
Вељко Влаховиќ 1/2-2, 1000 Скопје
Директор: Крсте Шайноски
eurobroker@mt.net.mk
www.eurobroker.com.mk
9. ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје
02/3296-853; 02/3296-854; 02/3296-856;
Факс: 02/3213-785;
Беласица бр. 2 Скопски Саем, Управна зграда,
кат 1 Скопје
Директор: Васко Митев
contact@ilirika.com.mk
www.ilirika.com.mk
10. „ИНВЕСТБРОКЕР“ АД Скопје
02/3110-290; 3110-280; 3127-462; Факс: 02/3110-290;
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 20 кат 2 1000 Скопје
Директор: Кирил Митровски
investbroker@investbroker.com.mk
11. ИНОВО БРОКЕР АД Скопје
02/3120-941; Факс: 02/3110-950;
Бул. Теодосиј Гологанов бр. 60/1-4 1000 Скопје
Директор: Велимир Шиповиќ
office@innovobroker.com
www.innovobroker.com
12. КБЦ СЕКУРИТИС СКОПЈЕ АД СКОПЈЕ
02/3239-605; Факс: 02/3223-088;
ул. Македонија бр. 11/1-2 Скопје
Директор: Марјан Поповски
office@kbcsecurities.com.mk
marijan.popovski@kbcsecurities.com.mk
www.kbcsecurities.com.mk
13. „Комерцијална банка“ АД Скопје-Дирекција за тргување
со хартии од вредност
02/3218-218; 3218-212; 3218-219; 3218-213, 3218-228;
Факс: 02/3218-222;
Кеј Димитар Влахов бр. 4, 1000 Скопје
Директор: Горан Марковски
kbbroker@kb.com.mk
www.kb.com.mk
14. „НЛБ Тутунска брокер“ АД Скопје
02/3290-931; 3290-932; 3290 933;
ул. Даме Груев бр. 1, Мезанин, 1000 Скопје
Директор: Драги Тасевски
www.tutbrok.com.mk
15. „Охридска банка“ АД Охрид-Брокерски оддел
02/3216 -250; Факс: 02/3222-920;
Народен фронт 19, 1000 Скопје
Директор: Игор Размовски
igor.razmovski@ob.com.mk
www.ob.com.mk
8. “Euro Broker” AD Skopje
02/3215-198; 02/3215-199; 02/3298-815;
Fax: 02/3223-397; 02/3298-816;
Veljko Vlahovic 1/2-2, 1000 Skopje
Director: Krste Sajnoski
eurobroker@mt.net.mk
www.eurobroker.com.mk
9. ILIRIKA INVESTMENTS AD Skopje
02/3296-853; 02/3296-854; 02/3296-856;
Fax: 02/3213-785;
Belasica Br. 2 Skopski Saem, Upravna Zgrada,
Kat 1, Skopje
Director: Vasko Mitev
contact@ilirika.com.mk
www.ilirika.com.mk
10. “INVESTBROKER” AD Skopje
02/3110-290; 02/3110-280; 02/3127-462; Fax: 02/3110-290;
Ul. Mito Hadzivasilev Jasmin Br. 20 Kat 2, 1000 Skopje
Director: Kiril Mitrovski
investbroker@investbroker.com.mk
11. INOVO BROKER AD Skopje
02/3120-941; Fax: 02/3110-950;
Bul. Teodosij Gologanov Br. 60/1-4, 1000 Skopje
Director: Velimir Sipovic
office@innovobroker.com
www.innovobroker.com
12. KBC SECURITIES SKOPJE AD SKOPJE
02/3239-605; Fax: 02/3223-088;
Ul. Makedonija Br. 11/1-2, Skopje
Director: Marjan Popovski
office@kbcsecurities.com.mk,
marijan.popovski@kbcsecurities.com.mk
www.kbcsecurities.com.mk
13. “Komerцијална Банка” AD Skopje-Securities Department
02/3218-218; 02/3218-212; 02/3218-219; 02/3218-213,
02/3218-228;
Fax: 02/3218-222;
Kej Dimitar Vlahov Br. 4, 1000 Skopje
Director: Goran Markovski
kbbroker@kb.com.mk
www.kb.com.mk
14. “NLB Tutunska Broker” AD Skopje
02/3290-931; 02/3290-932; 02/3290 933;
Ul. Dame Gruev Br. 1, Mezanin, 1000 Skopje
Director: Dragi Tasevski
www.tutbrok.com.mk
15. “Ohridska Banka” AD Ohrid-Brokers Department
02/3216-250; Fax: 02/3222-920;
Naroden Front 19, 1000 Skopje
Director: Igor Razmovski
igor.razmovski@ob.com.mk
www.ob.com.mk

16. „Поштел Брокер“ АД Скопје
02/3224-300; 3103-210; 3103-211; 3103-200;
Факс: 02/3224-300; 2/3103-219;
ул. 27 Март бб, 1000 Скопје
Директор: Ѓорѓи Палевски
palevski@postbank.com.mk
17. Публикум АД Скопје
02/3232-352; Факс: 02/3232-353;
ул. Даме Груев бр.5 Скопје
Директор: Фимка Митева
kontakt@publikum.com.mk
www.publikum.com.mk
18. „Силекс банка“ АД Скопје-
Дирекција за работа со хартии од вредност
02/3249-360; 02/3249-361; 02/3249-362; Факс: 02/3249-303;
Градски стадион бб, 1000 Скопје
Директор: Маја Ивановска
dhv@sileksbanka.com.mk
19. „Стопанска банка“ АД Скопје
-Дирекцијата за работа со хартии од вредност и
брокерско-посреднички услуги
02/3295-405; 3295-406; 3295-407; Факс: 3295-551;
бул.11 Октомври бр.7, 1000 Скопје
Директор: Катерина Нонкуловска
broker@stb.com.mk
20. „ТТК банка“ АД Скопје
- Дирекцијата за работа со хартии од вредност
047/226-360; 047/203-691; 02/3109-692;
Факс: 047/203-692; 02/3109-692;
ул.Маршал Тито бр.16 Битола
Директор: Василка Николовска
www.ttk.com.mk
21. „УНИ Банка“ АД Скопје
- Дирекцијата за работа со хартии од вредност
02/3210-910; 3210-911; 3210-912; Факс: 3210-950;
ул. Максим Горки бр.6, 1000 Скопје
Директор: Звонко Станковски
zvonko.stankovski@unibank.com.mk
www.unibank.com.mk
22. „Фершпед Брокер“ АД Скопје
02/ 3219-333; 3219-309; 3219-310; Факс: 02/3219-477;
ул. Маршал Тито бр.11 Скопје
Директор: Лидија Трајковиќ
broker@fersped.com.mk
www.fersped.com.mk
16. “Postel Broker” AD Skopje
02/3224-300; 02/3103-210; 02/3103-211; 02/3103-200;
Fax: 02/3224-300; 02/3103-219;
Ul. 27 Mart bb, (Mal Ring), 1000 Skopje
Director: Gorgi Palevski
palevski@postbank.com.mk
17. Publikum AD Skopje
02/3232-352; Fax: 02/3232-353;
Ul. Dame Gruev Br. 5, Skopje
Director: Fimka Miteva
kontakt@publikum.com.mk
www.publikum.com.mk
18. “Sileks Banka” AD Skopje-Securities Department
02/3249-360; 02/3249-361; 02/3249-362;
Fax: 02/3249-303;
Gradski Stadion bb, 1000 Skopje
Director: Maja Ivanovska
dhv@sileksbanka.com.mk
19. “Stopanska Banka” AD Skopje-Securities and Brokerage
Services Department
02/3295-405; 02/3295-406; 02/3295-407; Fax: 3295-551;
Bul.11 Oktomvri Br. 7, 1000 Skopje
Director: Katerina Nonkulovska
broker@stb.com.mk
20. “TTK Banka” AD Skopje-
Securities Department
047/226-360; 047/203-691; 02/3109-692;
Fax: 047/203-692; 02/3109-692;
Ul. Marsal Tito Br. 16, Bitola
Director: Vasilka Nikolovska
www.ttk.com.mk
21. “UNI Banka” AD Skopje-Securities Department
02/3210-910; 02/3210-911; 02/3210-912; Fax: 02/3210-950;
Ul. Maksim Gorki Br. 6, 1000 Skopje
Director: Zvonko Stankovski
zvonko.stankovski@unibank.com.mk
www.unibank.com.mk
22. “Fersped” AD Skopje
02/3219-333; 02/3219-309; 02/3219-310; Fax: 02/3219-477;
Ul. Marsal Tito Br. 11, Skopje
Director: Lidija Trajkovic
broker@fersped.com.mk
www.fersped.com.mk

НОВИ ЧЛЕНКИ ВО 2008 ГОДИНА

1. МОЈ БРОКЕР АД Скопје
02/ 3221-012; 3221-081; 3221-082;
Факс : 02 3221-041;
ул.Вељко Влаховиќ 1А/1-1, 1000 Скопје
Директор: Димче Панов
info@mojbroker.com.mk
www.mojbroker.com.mk
2. ПЕОН БРОКЕР АД Скопје
02/3203-850; 3203-840; 3203-841; 3203-845; 3296-350;
Факс: 02/3203-842;
ул.8 Ударна Бригада бр.206, 1000 Скопје
Директор: Билјана Аризанкова
peonbroker@mt.net.mk
3. ЕУРОХАУС АД Скопје
02/3217-035; 3217-095;
ул.8 Даме Груев бр.5 зграда1/влез 2 - мезанин,
1000 Скопје-Центар
Директор: Сашо Дракулевски

NEW MSE MEMBERS (2008)

1. MOJ BROKER AD Skopje
02/3221-012; 02/3221-081; 02/3221-082;
Fax: 02/3221-041;
Ul. Veljko Vlahovic 1A/1-1, 1000 Skopje
Director: Dimce Panov
info@mojbroker.com.mk
www.mojbroker.com.mk
2. PEON BROKER AD Skopje
02/3203-850; 3203-840; 3203-841; 3203-845; 3296-350;
Fax: 02/3203-842;
Ul. 8 Udarne Brigada Br. 206, 1000 Skopje
Director: Biljana Arizankova
peonbroker@mt.net.mk
3. EUROHAUS AD Skopje
02/3217-035; 02/3217-095;
Ul. Dame Gruev Br. 5 Zgrada1/Vlez 2 - Mezanin,
1000 Skopje
Director: Saso Drakulevski

МАКРОЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

MACROECONOMIC DATA

	2003	2004	2005	2006	2007
БДП раст (%)/ GDP growth (%)	2,8	4,1	4,1	4,0	5,1
Инфлација(%)/ Annual Inflation (%)	1,2	-0,4	0,5	3,2	2,3
Трговска сметка (УСД м)/ Trade Balance (USD m)	-939	-1.255	-1.186	-1.362	-1.817
СДИ (УСД м)/ FDI (USD m)	117,8	323,0	97,0	424,2	319,7
Стапка на невработеност (%)/ Unemployment Rate (%)	36,7	37,2	37,3	36,0	34,2

Извор: Завод за статистика, Народна банка на Република Македонија

Source: State Statistical Office, National Bank of the Republic of Macedonia

КРЕДИТЕН РЕЈТИНГ

CREDIT RATINGS

	Странска валута/ Foreign Exchange Rating	Домашна валута/ Local Currency Rating
Standard & Poors:	BB +, Стабилен изглед/ BB +, Stable	BBB -, Стабилен изглед/ BBB -, Stable
Fitch Ratings	BB +, Позитивен изглед/ BB +, Positive	BB +, Позитивен изглед/ BB +, Positive
Japan Credit Rating Agency	BB +, Стабилен изглед/ BB +, Stable	BBB -, Стабилен изглед/ BBB -, Stable

Извор: Министерство за финансии

Source: Ministry of Finance

ДИСТРИБУТЕРИ НА ИНФОРМАЦИИ И ПРОИЗВОДИ НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА

Дистрибутер на информации
Reuters www.reuters.com

BEST NET

Бест нет е веб апликација развиена од Македонска берза АД Скопје. Наменета е за крајни корисници и се користи со употреба на корисничко име и лозинка. Апликацијата овозможува пристап до следните информации во реално време: листа на хартии од вредност, моментални вредности на сите хартии од вредност, трансакции, податоци за пазарната длабочина на најдобрите пет цени по хартија од вредност, со кумулирани количини за таа цена. Апликацијата овозможува прием на информациите на дневно ниво, на македонски и на англиски јазик.

Повеќе информации и on-line регистрација на:
www.bestnet.com.mk

DATA VENDORS AND PRODUCTS OF THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE

Data vendor
Reuters www.reuters.com

BEST NET

Best Net is an internet application developed by the MSE. It is intended for final users and may be started by entering a user name and a password. This application allows access in real time to the following information: list of securities, effective values of all securities, transactions, and data on the market depth of top five best prices, by security, along with cumulative quantities at that price. The application allows daily access to information in Macedonian and English.

For more information and on-line registration please visit:
www.bestnet.com.mk

Статистички преглед на тргувањето од 05.04.2003

Шифра на хв	Опис на хв	Номинална Вредност	Највисока Цена	Најниска Цена	Почетна Цена	Последна Цена	Бр. на трг.	Промет во денари	Количина на хв
Официјален пазар									
Официјален пазар - обични акции									
АЛГР	Алпета Ресен	100.00 ДЕМ	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1	84.000	60
АЛК	Алкалоид Скопје	25.56 ЕУР	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1	3.024	2
ГРНТ	Гранит Скопје	10.00 ДЕМ	82,00	81,00	82,00	81,00	3	132.255	1.618
ДСМА	Металец Битола	100.00 ДЕМ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1	12.000	8
ЕВРО	Европа Скопје	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1	199.620	180
КОБ	Комерцијална банка Скопје	5000.00 ДЕН	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	2	64.400	35
МПТ	Макетрол Скопје	1000.00 ДЕМ	10.050,00	10.000,00	10.050,00	10.050,00	6	381.480	38
МУР	Македонија Турист Скопје	50.00 ДЕМ	970,00	900,00	900,00	970,00	4	207.700	223
ОХБ	Охридска банка Охрид	2663.00 ДЕН	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1	29.700	20
РНЕК	РНК Економика Скопје	10.00 ДЕМ	86,00	86,00	86,00	86,00	12	24.166	281
ТЕХ	Технометал Вардар Скопје	100.00 ДЕМ	663,00	663,00	663,00	663,00	1	1.989	3
ТПЛФ	Топлификација Скопје	100.00 ДЕМ	1.510,00	1.499,00	1.499,00	1.510,00	3	240.720	160
Официјален пазар - приоритетни акции									
КОБП	Комерцијална банка Скопје	1000.00 ДЕН	850,00	850,00	850,00	850,00	2	247.350	291
Официјален пазар - обврзници									
РМД1	Р. Македонија - девизни влогови		61,00	59,90	61,00	60,00	23	1.877.077	50.889
РМДН02	Р. Македонија - денационализација 02		50,20	50,00	50,00	50,00	16	2.354.009	76.816
Вкупно Официјален пазар							77	5.859.490	130.624
Неофицијален пазар									
Неофицијален пазар - обични акции									
ЖТЈК	Жито Југ Кавадарици	100.00 ДЕМ	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1	79.050	51
МОКЛ	Моел ЕЕ ИИ АД Битола			250,00			1	3.550.000	14.200
ПТРС	Пелагонија Транс Прилеп	100 ДЕМ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1	19.500	13
РУДХ	Рудник Демир Хисар с. Сопотница	10 ДЕМ	250,00	250,00	250,00	250,00	2	32.500	130
Вкупно Неофицијален пазар							5	3.681.050	14.394

МБ НЕТ

Апликацијата “МБ-Нет” можат да ја користат домашни и странски правни и физички лица, кои немаат статус на учесници во тргувањето на Македонската берза АД Скопје. МБ Нет апликацијата овозможува пристап до следните податоци и информации: листа на хартии од вредност; листа на промени на вредностите за хартиите од вредност во определен временски момент; моментални вредности на сите хартии од вредност; моментални вредности на една хартија од вредност; трансакции; листа на индекси; листа на промени на вредностите за индексите во определен временски момент; моментални вредности за сите индекси; податоци за пазарната длабочина на најдобрите 10/50 цени, по хартија од вредност, со кумулирани количини за таа цена; податоци за пазарната длабочина на најдобрите 10/50 налози, по хартија од вредност.

МБ Нет претставува софтверска интернет апликација, која се користи со инсталирање на работна станица “МБ-НЕТ” на персоналниот компјутер на корисникот. Корисникот треба да обезбеди интернет поврзување и статична IP адреса што треба да ја достави до Берзата.

Повеќе информации за МБ Нет може да се добијат на: www.mse.com.mk

MB NET

The MB Net application may be used by local and foreign individuals and legal entities that do not hold the status of a trading participant on the MSE. The MB Net application allows access to the following data and information: list of securities; list of securities value changes in a defined point in time; aggregate effective values of securities; effective values of individual securities; transactions; list of indices; list of value changes in indices in a defined point in time; effective values of all indices; market depth data on the best 10/50 prices, by security along with cumulative quantities at that price; market depth data on the best 10/50 orders, by security.

MB Net is an internet software application that may be used by installing an operating station “MB-NET” on the personal computer of the user. The user should provide an internet connection, and a static IP address that has to be posted to the MSE.

For more information please visit: www.mse.com.mk



МБНет - Македонска Берза

26.05.2008

15:12

Трансакции

Пазарна ликвидација

XB деновно

XB во период

МБИ-10 деновно

МБИ-10 периодично

Трансакции за дадена хартија од вредност во период

Сат:

До:

Хартија

Берза

09.04.2006

29.05.2006

KMB

Шифра на XB Трансакција

Датум и час

Цена

Количина XB

Промет МКД

KMB

120679

11.04.2006 10:44:53

3700,0000

74

273800,0000

KMB

120680

11.04.2006 10:44:53

3729,0000

40

149160,0000

KMB

120681

11.04.2006 10:44:53

3729,0000

21

78309,0000

KMB

120694

11.04.2006 10:55:39

3700,0000

10

37000,0000

KMB

120723

11.04.2006 11:42:22

3690,0000

10

36900,0000

KMB

120724

11.04.2006 11:42:22

3699,0000

30

110970,0000

KMB

120726

11.04.2006 11:44:17

3678,0000

60

220680,0000

KMB

120727

11.04.2006 11:44:28

3678,0000

25

91950,0000

KMB

120729

11.04.2006 11:47:01

3729,0000

40

149160,0000

KMB

120752

11.04.2006 12:30:48

3699,0000

30

110970,0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА БЕРЗАТА

Во текот на 2007 година, Одборот на директори на Берзата донесе нов Правилник за внатрешна организација и систематизација на работни места, со кој се воведоа новини кои соодветствуваат на зголемениот обем на работа на Берзата и нова организациска поставеност на работните места на Берзата.



NEW ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MACEDONIAN STOCK EXCHANGE

In 2007, the Board of Directors of the Macedonian Stock Exchange enacted a new Rulebook of the Internal Organization and Job Structure, which introduced a new internal organizational structure that included novelties toward adjusting the MSE's organization of the staff to the extended range of its operations.



КОНТАКТ

МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ
Ул. Орце Николов бр. 75
1000 Скопје
Република Македонија

Поштенски фах 852

Тел. + 389 (2) 31 22 055
Факс. + 389 (2) 31 22 069

Mail: mse@mse.org.mk
Web: www.mse.com.mk

CONTACTS

MACEDONIAN STOCK EXCHANGE Inc. SKOPJE
Ul. Orce Nikolov No. 75
1000 Skopje
Republic of Macedonia

PO Box: 852

Phone: + 389 (2) 31 22 055
Fax: + 389 (2) 31 22 069

Mail: mse@mse.org.mk
Web: www.mse.com.mk



МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ
MACEDONIAN STOCK EXCHANGE